

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 Декември 2017
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје



СОДРЖИНА

	ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	
1.	ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)	1-4
2	ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)	5-9
3.	ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ	10-11
4.	ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	12-13
5.	БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИКИТЕ ИЗВЕШТАИ	14-59

Извештај на
независниот
ревизор



КПМГ Македонија ДОО Скопје
Ул. „Филип Втори Македонски“ бр.3
Скопје 1000, Република Македонија
+389 (2) 3135 220
mk-office@kpmg.com
kpmg.com/mk

Извештај на независниот ревизор до акционерите на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје ("Друштвото") кои се состојат од билансот на состојба на 31 декември 2017 година, извештаите за билансот на успех, промените во капиталот и паричниот тек за годината тогаш завршена, и белешките кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување и реална презентација на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мнение за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени и објавени во Република Македонија во Службен Весник бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и оценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледавме соодветните интерни контроли воспоставени во Друштвото за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мнение за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува осврт на користените сметководствени политики и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мнение.

Мнение

Според наше мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2017 година, како и неговата финансиска успешност и неговиот паричен тек за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Останати прашања

Финансиските извештаи на Друштвото за годината завршена на 31 декември 2016 година беа ревидирани од друг ревизор, чијшто извештај издаден на 26 април 2017 година искажа мнение без резерва за финансиските извештаи.


Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишен извештај за работата на Друштвото изготвен согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва


Согласно изискувањата на член 34(д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Друштвото, изготвен од раководството согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со годишната сметка на Друштвото и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на и за годината која завршува на 31 декември 2017 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Друштвото која што беше одобрена од Надзорниот одбор на Друштвото на 22 февруари 2018 година и за изготвување на годишниот извештај на активностите на Друштвото, кој што беше одобрен од Надзорниот одбор на Друштвото на 22 февруари 2018 година.

Скопје, 30 април 2018 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР НА РМ
Гордана Никушевска



КПМГ Македонија ДОО
Управител ДОО
Гордана Никушевска
Скопје



Финансиски
извештаи

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)

Година што завршува на 31 декември 2017 година

Опис на позиција	Број на позиција	Бр бел	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		98,842,715	83,153,146
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	5	86,389,128	72,607,893
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		86,445,890	72,991,187
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203			
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204			
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205			
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206			
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		56,762	383,294
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208			
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209			
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		11,127,844	9,795,304
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211			
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		0	0
2.1 Приходи од наемнини	213			
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214			
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215			
3. Приходи од камати	216	11	7,466,365	8,591,457
4. Позитивни курсни разлики	217	12	2,463,223	643,740
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		58,348	
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		0	0
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220			
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221			
6.3 Останати финансиски вложувања	222			
7. Останати приходи од вложувања	223		1,139,908	560,107
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223 а			
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224		254,517	58,467
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225		1,071,226	691,482

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)

Година што завршува на 31 декември 2017 година (продолжува)

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226	97,508,118	82,496,794
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	5,840,502	5,325,115
1. Бруто исплатени штети	228	6,047,211	6,056,490
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		
5. Промени во бруто резервите за штети	232	-206,709	-731,375
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	47,881,098	38,530,420
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236	47,881,098	38,530,420
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237	47,881,098	38,530,420
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239	0	0
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242	0	0
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245	377,122	0
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246	377,122	
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	5	410,931
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250	410,931	300,607

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)

Година што завршува на 31 декември 2017 година (продолжува)

V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		35,805,727	33,303,496
1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)	252	7	19,456,965	20,365,625
1.1 Провизија	253		19,456,965	20,365,625
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a			
1.3 Останати трошоци за стекнување	254			
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255			
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		16,348,762	12,937,871
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257	9	1,747,043	1,349,578
2.2 Трошоци за вработените (258a+258б+258в+258г+258д)	258	8	6,432,773	5,777,331
2.2.1 Плати и надоместоци	258a		4,205,219	3,797,958
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		369,084	350,573
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		1,700,672	1,534,354
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		0	
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		157,798	94,446
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	9	1,407,451	984,874
2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)	260		6,761,495	4,826,088
2.4.1 Трошоци за услуги	260a		4,830,441	3,430,153
2.4.2 Материјални трошоци	260б		588,516	620,576
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		1,342,538	775,359
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		2,236,297	1,184,191
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		0	0
2. Трошоци за камати	263	11	0	142
3. Негативни курсни разлики	264	12	2,229,506	1,184,049
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		4,241	
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		0	0
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		0	
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268			
5.3 Останати финансиски вложувања	269		0	
6. Останати трошоци од вложувања	270		2,550	
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271		3,752,085	3,576,601
1. Трошоци за превентива	272			
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	10	3,752,085	3,576,601
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	18	476,464	21,590

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
 Година што завршува на 31 декември 2017 година (продолжува)

IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275		727,892	254,774
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		1,334,597	656,352
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		0	0
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	13	449,978	456,894
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279			
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		884,619	199,458
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2017

Опис на позицијата	Бр. поз	Бр ој на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	15	756,827	1,200,316
1. Гудвил	002		0	0
2. Останати нематеријални средства	003		756,827	1,200,316
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		393,189,945	343,663,775
І. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005	14	21,824,292	1,689,738
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		1,382,024	1,689,738
1.1 Земјиште	007		0	0
1.2 Градежни објекти	008		1,382,024	1,689,738
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		20,442,268	0
2.1 Земјиште	010		0	0
2.2 Градежни објекти	011		20,442,268	0
2.3 Останати материјални средства	012		0	0
ІІ. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		0	2,554,131
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		0	0
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		0	0
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		0	0
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		0	0
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		0	0
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		0	2,554,131
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		0	0
ІІІ. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		371,365,653	339,419,906
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	17	112,864,393	109,619,511
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		2,767,195	12,693,040
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		110,097,198	96,926,471
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		0	0
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		0	0
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		0	0
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		0	0
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

На 31 декември 2017 (продолжува)

3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030		2,608,598	0
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		0	0
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		0	0
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		0	0
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		2,608,598	0
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	16	255,892,662	229,800,395
4.1 Дадени депозити	036		255,469,617	229,466,486
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		0	0
4.3 останати заеми	038		423,045	333,909
4.4 Останати пласмани	039		0	0
5. Деривативни финансиски инструменти	040		0	0
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		0	0
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		0	0
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		0	0
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		0	0
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		0	0
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		0	0
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		0	0
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		0	0
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		0	0
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		377,122	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2017 (продолжува)

Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		0	0
1. Одложени даночни средства	052		0	0
2. Тековни даночни средства	053		0	0
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		12,389,207	13,452,510
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	18	6,763,101	6,029,246
1. Побарувања од осигуреници	056		6,763,101	6,029,246
2. Побарувања од посредници	057		0	0
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		0	0
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		0	0
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		0	0
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		0	0
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		0	0
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	19	5,626,106	7,423,264
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		0	0
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		4,323,996	6,130,223
3. Останати побарувања	066		1,302,110	1,293,041
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		0	0
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		18,844,530	18,675,513
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	14	1,860,374	1,603,604
1. Опрема	070		1,860,374	1,603,604
2. Останати материјални средства	071		0	0
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	20	16,941,605	17,046,458
1. Парични средства во банка	073		16,919,728	17,027,044
2. Парични средства во благајна	074		21,877	19,414
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		0	0
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		0	0
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		42,551	25,451
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078		290,060	290,060
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		0	0
2. Одложени трошоци на стекнување	080		0	0
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		290,060	290,060
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		0	0
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		425,847,691	377,282,174
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

На 31 декември 2017 (продолжува)

ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	21	187,022,060	186,137,441
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086		215,706,400	215,706,400
1. Запишан капитал од обични акции	087		215,706,400	215,706,400
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		0	0
3. Запишан а неуплатен капитал	089		0	0
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		0	0
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		0	0
1. Материјални средства	092		0	0
2. Финансиски вложувања	093		0	0
3. Останати ревалоризациони резерви	094		0	0
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		0	0
1. Законски резерви	096		0	0
2. Статутарни резерви	097		0	0
3. Резерви за сопствени акции	098		0	0
4. Откупени сопствени акции	099		0	0
5 Останати резерви	100		0	0
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		10,000	10,000
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		29,578,959	29,778,417
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		884,619	199,458
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		0	0
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		0	0
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	6	229,813,310	182,082,159
I. Бруто резерви за преносни премии	107		1,959,588	1,902,826
II. Бруто математичка резерва	108		227,785,523	179,904,425
III. Бруто резерви за штети	109		68,199	274,908
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		0	0
V. Бруто еквилизациона резерва	111		0	0
VI. Бруто останати технички резерви	112		0	0
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113	6	377,122	0
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114	22	367,808	253,428
1. Резерви за вработени	115		367,808	253,428
2. Останати резерви	116		0	0
Ѓ.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	22	49,217	182,810
1. Одложени даночни обврски	118			
2. Тековни даночни обврски	119		49,217	182,810
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		0	0
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	22	8,218,174	8,626,336
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		0	0
1. Обврски спрема осигуреници	123		0	0
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		0	0
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2017 (продолжува)

II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	0	0
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127	0	0
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128	0	0
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129	0	0
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	8,218,174	8,626,336
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131	6,388,623	7,024,505
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132	0	0
3. Останати обврски	133	1,829,551	1,601,831
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134	0	0
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135	0	0
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З+S	136	425,847,691	377,282,174
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137	0	0


Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 22 февруари 2018.

Александра Шкемби Антовска



Член на УО

Дритон Азизи



Претседател на УО

UNIQALIFE
Друштво за животна осигурување
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ
Година што завршува на 31 декември 2017 година

Позиција	Бр.поз	Ак капитал	Пр ем ем акц	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризацион а резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Зак резерви	Статута р-ни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-28,378,928	1,389,489	0
Промена во сметководствените политики	I1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во претходниот период	I2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-28,378,928	1,389,489	185,937,983
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,389,489	1,588,947	199,458
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,389,489	1,588,947	199,458
Несопственички промени во капиталот	III2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сопственички промени во капиталот	IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IV3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на сопствениците	IV4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,768,417	199,458	186,137,441

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2017 година (продолжува)

Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,768,417	199,458	0
Промена во сметководствените политики	VI1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,768,417	199,458	186,137,441
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,619	884,619
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,619	884,619
Несопственички промени во капиталот	VIII2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сопственички промени во капиталот	IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,458	-199,458	0
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IX3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на сопствениците	IX4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,458	-199,458	0
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,568,959	884,619	187,022,060

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
 Година што завршува на 31 декември 2017 година

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	83,017,472	71,176,793
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	83,017,472	69,719,058
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	0	0
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	0	0
4. Примени камати од работи на осигурување	304	0	0
5. Останати приливи од деловни активности	305	0	1,457,735
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	40,658,709	36,167,434
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	6,047,229	6,056,490
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	0	0
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	0	0
4. Надоместоци и други лични расходи	310	6,490,802	5,065,488
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	19,866,471	18,344,846
6. Платени камати	312	0	142
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	228,171	369,872
8. Останати одливи од редовни активности	314	8,026,036	6,330,596
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	42,358,763	35,009,359
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	0	0
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	248,397,554	50,399,138
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	0	0
2. Приливи по основ на материјални средства	319	0	0
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	0	0
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	0	0
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	239,312,822	46,490,631
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	0	273,567
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	0	0
8. Приливи од камати	325	9,084,732	3,634,940

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2017 година (продолжува)

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	291,094,887	81,119,644
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	1,252,610	496,601
2. Одливи по основ на материјални средства	328	20,442,268	0
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	0	0
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	379,022	1,562,364
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	269,020,987	78,453,203
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	0	607,476
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	0	0
8. Одливи од камати	334	0	0
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	0	0
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	42,697,333	30,720,506
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	0	0
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	0	0
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	0	0
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	0	0
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	0	0
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	0	0
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	0	0
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	0	0
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	0	0
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	0	0
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	331,415,026	121,575,931
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	331,753,596	117,287,078
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	0	4,288,853
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	338,570	0
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	17,046,458	13,297,914
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	233,717	-540,309
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353	16,941,605	17,046,458

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско Друштво регистрирано во Република Македонија, основано на 29 Јуни 2011 година од страна на СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана, а на 18 октомври 2011 година Друштвото започна со вршење на работи од областа на осигурување.

Како основач со 100% сопственост на капиталот се јавува Сигал Уника Груп Австрија Ш.А Тирана, со сопственост на 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 еур. Крајно матично друштво е Уника Инсуранце Груп АГ Виена, Австрија.

Седиштето на Друштвото е на бул ВМРО бр. 3, 1000 Скопје.

Друштвото врши работи од областа на животното осигурувањето.

На 31 декември 2017 Друштвото има 14 вработени (2016:10 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за животно осигурување. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на животно осигурување во согласност со Законот за Супервизија во Осигурувањето преку следните класи на осигурување:

1. Живот Плус

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несрекен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително патничко здравствено осигурување со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

2. Живот Плус Здравје

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несрекен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

3. Лојалност

Карактеристики на продукт

- ✓ Договорувач на осигурување е правно лице
- ✓ Осигурено лице е физичко лице вработено кај договорувачот
- ✓ Минимален период на осигурување е 5 години
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е од 15 до 65 години
- ✓ Корисници на осигурувањето ќе бидат лицата наведени од страна на осигуреникот

4. Колективно животно осигурување

Карактеристики на продукт

- ✓ Период на осигурување минимум 5 години
- ✓ Пресметковна пристапна старост се зема 36 години
- ✓ Минимална премија за осигурување 60 евра
- ✓ Една осигурителна сума во случај на доживување
- ✓ Една осигурителна сума во случај на смрт
- ✓ Продуктот е со учество во добивка

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. Кредит Лајф

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Периодот на осигурување е ист со периодот на исплата на кредитот
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е минимум 18, меѓутоа истата неможе да биде поголема од 70 години
- ✓ Осигурената сума се исплаќа во случај на смрт или трајна целосна работна неспособност на осигуреникот
- ✓ Продуктот не е со учество во добивка

6. Ризико

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

7. Ризико Кредит

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума
- ✓ Период на осигурување е поврзан со периодот на исплата на кредитот и може да биде од 1 до 30 години
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 18 до 65 години
- ✓ Во случај кога две или повеќе лица се осигурени за истиот кредит, осигурената сума ќе се подели пропорционално помеѓу овие лица, освен ако не е поинаку договорено со полисата.

8. Футура

Карактеристики на продукт

- ✓ долгорочно штедење и финансиска заштита на детето.
- ✓ Осигуреник може да биде дете од неговото раѓање до 13 годишна старост во моментот на стапување на осигурувањето.
- ✓ Договор се заклучува со осигурително покристие до навршување на 18 години од животот на осигуреникот
- ✓ можност за договарање на дополнително осигурување (дневен надомест за болнички престој поради болест или несреќа, фиксен надомест во случај на кршење на коски и зглобови, хирушки интервенции).
- ✓ Осигурената сума може да се искористи
 - ☐ Еднократно (со навршување на 18 години) - осигуреникот ја добива осигурената сума на која и се додава и остварената добивка.
 - ☐ Ануитетно – во вид на месечна или годишна рента во наредните 4 до 7 години (стипендија за школување) на која и се додава и остварената добивка.
 - ☐ Еднократно за венчавање (најдоцна до навршување на 25 години) - доколку осигуреникот стапи во брак од навршување на 18 до 25 години, договорената осигурена сума, на која и се додава и остварената добивка, ќе биде исплатена кога осигурениот случај „брак“ ќе се склучи.

9. Јунит Линк

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување каде вложувањата се вршат во инвестициони фондови, каде осигуреникот го носи инвестициониот ризик,
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 30 години.
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години

Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 75 години старост.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Членови на Управен одбор и Надзорен одбор

Членовите на Управниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Дритон Азизи, претседател на УО;
- Александра Шкемби, член на УО;
- Емил Кратовалиев, член на УО;

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседаден на Надзорен Одбор
- Елвис Понари, Член на Надзорен Одбор
- Едвин Хоџај, Член на Надзорен Одбор
- Гералд Мулер, Член на Надзорен Одбор

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управен Одбор на 22 февруари 2018 година.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ

2.1. Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во “Правилникот за водење сметководство” и “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси” и се презентирани во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување”.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа издадени во Службен весник.

2.2 Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историската вредност.

2.3 Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), кој е функционална валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во македонски денари.

2.4 Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и основните претпоставки постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

Информациите во врска со расудувањата направени од менаџментот во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 4.

2.5 Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот. Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (EUR). Официјалниот курс важечки на 31 декември 2017 и 31 декември 2016 година е како што следи:

	31.дек.17	31.дек.16
1 EUR	61,4907	61,4812

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

3.1. Приходи по основ на премии за осигурување

Приход е бруто приливот на економски користи во текот на периодот кој произлегува од редовните активности на ентитетот кога тие приходи ја зголемуваат главнината (капиталот), освен оние зголемувања кои се однесуваат на придонесите на учесниците во главнината (акционерите).

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува.

Приходите се признаваат ако истовремено се зголемат средствата или се намалат обврските. Приходот се признава само кога е веројатно дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото. Кога ќе се јави неизвесност во врска со наплатливоста на износот кој веќе е вклучен во приходот, ненаплатливиот износ, или износот чиешто надоместување не е повеќе веројатно се признава како расход (исправка на вредност/оштетување на побарувањата), а не како корекција на износот на приходот којшто бил првично признаен.

Приходот од продажба на услуги треба да биде признаен кога ќе бидат исполнети сите од следниве услови:

- износот на приходот може веродостојно да се измери;
- веројатно е дека трансакцијата ќе донесе економски користи за ентитетот;
- процентот на завршеност на трансакцијата на датата на известување може веродостојно да се измери; и
- трошоците направени за трансакцијата и трошоците за довршување на трансакцијата може веродостојно да се измерат.

Нето приходите по основ на премии за осигурување ја претставуваат бруто полисираната премија за осигурување, коригирана за промената на преносната премија, намалена за бруто полисираната премија предадена во реосигурување, коригирана за промената во преносната премија предадена во реосигурување.

Бруто полисирана премија за осигурување ја претставува вкупната договорена премија за осигурување, без одбивање на ставките за попусти и рабати.

Бруто полисирана премија предадена во реосигурување го претставува вкупниот износ на договорена премија со реосигурувачот, без одземање на попустите и рабатите.

Класификација на договорите за осигурување

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Признавање

Бруто полисираните премии за осигурување се признаваат во моментот на склучување на договорите за осигурување, односно со отпочнување на скаденцата на полисата. Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како резерва за преносна премија, користејќи го дневниот pro-rata метод во однос на вкупните денови на осигурувањето – pro-rata temporis методата.

Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Бруто полисираните премии предадени во реосигурување се признаваат во моментот на склучување на договорите за реосигурување. Моментот на признавањето на бруто полисираната премија не зависи од периодот на ризик кој го покрива договорот за реосигурување. Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот pro-rata метод во однос на вкупните денови на осигурувањето – pro-rata temporis методата.

Мерење

Бруто полисирана премија за осигурување

Бруто полисираната премија за осигурување се мери по објективната вредност на премијата која што треба да се добие од договорната страна, во комерцијални услови. Обично тоа ја претставува вредноста на полисата наведена во договорот за осигурување. При почетното признавање бруто полисираната премија не се намалува за трошоци како што се:

- попусти за износи наведени во самите договори (деловна соработка, важни клиенти и сл.);
- попусти за купување на пакети на договори за осигурување;
- попусти за плаќање во готово;
- провизии за агенти;
- евентуални даноци и останати давачки и сл.

Во случај на идентификувани кредитни загуби за ненаплативост уште во моментот на признавање на приходот Друштвото не ги намалува приходите од бруто полисирана премија за износот на проценетите кредитни загуби. Овие загуби се евидентираат како исправка на вредност/обезвреднување на побарувањата и се прикажуваат како расход за периодот.

Сите трошоци направени за стекнување на полисите за осигурување се признаваат како трошоци во добивката или загубата на Друштвото во периодот за во кој се настанати.

Бруто полисирана премија предадена во реосигурување

Бруто полисираните премии предадени во реосигурување почетно се евидентираат по објективната вредност на договорните економски користи кои се одлеваат од Друштвото. Сите намалувања за трошоците содржани во договорот за реосигурување претставуваат дел од бруто полисираната премија предадена во реосигурување. Овие намалувања ги вклучуваат евентуалните попусти и работи договорени со реосигурувачот.

Делот од преотстапената премија за реосигурување која се однесува за последователниот период се третира како незаработен дел од премијата за реосигурување на крајот на периодот на известување.

3.2. Трошоци по основ на штети по договори за осигурување

Класификација

Трошоците по основ на штети по договори за осигурување ги вклучуваат:

- трошоците за настанати, пријавени и исплатен штети;
- трошоците за настанати, пријавени, но неисплатени штети;
- трошоците за настанати, но непријавени штети.

Трошоците за настанати, пријавени, но неисплатени штети и трошоците за настанати, но непријавени штети, ја преставуваат разликата во соодветните резерви по основ на договори за осигурување.

Признавање на трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети

Трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

Овие трошоци се признаваат во добивката или загубата на Друштвото во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Поради краткиот период од моментот на ликвидирање до моментот на исплатата на штетата, Раководството смета дека разликата која што би настанала како последица на таквото признавање не е материјална за финансиските извештаи. Истовремено, Раководството смета дека овој сметководствен третман дава пореален приказ за донесување на одлуки на корисниците на финансиските извештаи.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност.

Мерење на трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети

Трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската.

3.3. Приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува. Приходите се признаваат ако истовремено се зголемат средствата или се намалат обврските.

Приходот се признава само кога е веројатно дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за претпријатието. Кога ќе се јави неизвесност во врска со наплатливоста на износот кој веќе е вклучен во приходот, ненаплатливиот износ, или износот чиешто надоместување не е повеќе веројатно се признава како расход, а не како корекција на износот на приходот којшто бил првично признаен.

а) Приходи и расходи од камати

Класификација

Приходите или расходите од камати може да произлезат од:

- парични средства и парични еквиваленти;
- депозити во банки;
- вложувања во должнички хартии од вредност;
- друго.

Признавање

Приходот/расходот од камата се признава со употреба на методот на ефективна камата, кога:

- постои веројатност дека економските користи од трансакцијата ќе бидат прилив/одлив за Друштвото;
- постои можност за веродостојно мерење на приходот/расходот од камата.

Ефективна каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) на сегашната вредност на финансиското средство или обврска.

Премијата/дисконтот на побарувањето или обврската е дел од амортизираната набавна вредност и затоа не се вклучува во трансакциските трошоци, туку се признава како компонента од приходите/расходите од камата, во периодот на пресметка и разграничување. Премијата/дисконтот на побарувањето или на обврската се амортизира во рамки на периодот на достасување на финансискиот инструмент, или кога е соодветно, во пократок период.

Мерење

Приходите/расходите од камати се признаваат со користење на методот на ефективна камата. Пресметката ги вклучува сите платени или примени надоместоци, трансакциските трошоци и премии/дисконти помеѓу договорните страни. Притоа, се зема предвид договорениот паричен тек.

Приходите/расходите од камати се распределуваат во рамките на еден извештаен период, со споредување на амортизираната набавна вредност на финансискиот инструмент на почетокот на периодот и онаа на крајот на периодот на известување.

3.4. Расходи

Во политиката за признавање расходи, друштвото се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи.

а) Трошоци за стекнување на полиси за осигурување

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување вклучуваат:

- провизии за агенти,
- трошоци за реклами и маркетинг,
- трошоци за печатење на полиси за осигурување,
- трошоци за репрезентација, и
- други трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување.

б) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во извештајот за сеопфатна добивка според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат добивката или загубата како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

3.5. Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Друштвото врши уплата кон дефинираните планови за придонеси за користи по престанок на вработувањето во согласност со националното законодавство. Придонесите врз основа на платите се уплатуваат до националните организации задолжени за исплата на пензиското осигурување. Не постои дополнителна обврска во однос на овие планови. Обврските за придонеси во дефинираните планови за придонеси се признаваат како расходи во периодот во кој настануваат, како дел од трошоците за вработени.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период од вработените и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија. Овие користи на вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност. Не постои дополнителна обврска по заминувањето во пензија.

Наградување

Покрај исплата на плата, вработените може и периодично да бидат наградувани. Наградувањето се употребува заради:

- Лична стимулација за постигнати вонредни резултати при работата
- Групна стимулација
- Додаток за замена на подолго отсутни работници

За потребите на наградувањето на вработените на УНИКА ЛАЈФ АД, се земаат во предвид следниве критериуми:

- Остварени резултати над планските
- Зголемен обем на работа поради непланирани задачи
- Надпросечен степен на креативност, самоиницијативност и инвентивност при работа
- Надпросечен степен на одговорност и сигурност при работа, со висок степен на квалитет и економичност
- Потполна самостојност при рабора и висок степен на способност за прилагодување кон настанатите состојби

За долгогодишно непрекинато работење на вработените во Друштвото им следат јубилејни награди. Управниот одбор на Друштвото со посебна одлука го утврдува износот на јубилејните награди.

3.6. Данок на добивка

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината. применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка.

Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

3.7. Недвижности и опрема

Класификација

Недвижности и опрема се материјални вложувања коишто:

- служат за административни цели;
- се очекува да бидат користени во повеќе од еден известувачки период, односно подолго од 1 година.

Признавање

Одредена ставка на недвижност и опрема се признава како средство кога е веројатно дека идните економски користи поврзани со средството ќе доведат до прилив на економски користи во Друштвото и кога набавната вредност на средството може веродостојно да се измери.

Ако составните делови на едно средство имаат различен корисен век на употреба или обезбедуваат користи за Друштвото на различен начин, тие составни делови се признаваат како одделни средства, со различни стапки и методи на амортизација.

Почетно мерење

При почетното признавање недвижностите и опремата се мерат според нивната набавна вредност.

Набавната вредност на недвижностите и опремата ја сочинуваат:

- набавна цена по одбивањето на сите трговски попусти и рабати;
- неповратни увозни давачки и даноци при купувањето;
- сите трошоци потребни да се доведе средството до локацијата и состојбата потребно за тоа да функционира на оној начин како предвиден од страна на раководството;
- почетно проценети трошоци за демантирање и отстранување на средството, како и за обновување на локацијата на која средството е лоцирано;

Трошоци кои претставуваат составен дел од набавната вредност на средството се:

- трошоци за подготовка на теренот за изградба на недвижностите и опремата;
- иницијални трошоци за доставување;
- трошоци за составување и монтирање на средствата;
- трошоци за професионални услуги.

Трошоци кои што не претставуваат составен дел од набавната вредност на недвижностите и опремата се:

- трошоци настанати за воведување на нов производ или услуга;
- административни и други општи трошоци

Оние оперативни трошоци кои не преставуваат дел од набавната вредност на средството, настанати пред средството да се стави во употреба, се признаваат како расход во добивката или загубата.

Последователните трошоци за недвижностите и опремата се капитализираат доколку се исполнети условите за признавање како средство. Сите трошоци кои не ја зголемуваат употребната вредност или го продолжуваат животниот век на средството не се квалификуваат како трошоци кои може да се капитализираат на вредноста на средството, и се признаваат како расходи во периодот кога се настанати.

Трошоците за секојдневно одржување на недвижностите и опремата не се признаваат во набавната вредност на средството, и истите се признаваат како расход во периодот во кој се настанати.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Последователно мерење

Недвижностите и опремата се мерат според нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и за акумулираните загуби поради обезвреднување.

Амортизација

Амортизацијата е системска алокација на амортизирачкиот износ во текот на корисниот век на средството.

Секој составен дел од ставка на недвижностите и опремата, со набавна вредност која има значително учество во вкупната набавна вредност на ставката, се амортизира поодделно.

Амортизацијата за секој период се признава како трошок во билансот на успех на Друштвото, освен доколку трошоците за амортизација се квалификуваат за признавање во набавната вредност на некое друго средство.

Амортизирачкиот износ ја претставува набавната вредност на средството намалена за резидуалната вредност на средството.

Резидуалната вредност е проценетиот износ кој Друштвото би го добил при продажба на конкретното средство, во моментот на признавање, доколку средството во моментот на признавање е со старост и во состојба која што раководството ја очекува на крајот на корисниот век на средството. Резидуалната вредност на сите средства на Друштвото е нула денари.

Корисниот век на една ставка на недвижностите и опремата е периодот во кој што се очекува таа да биде користена од страна на Друштвото.

Амортизирачкиот износ на средството ќе биде алоциран на праволинска основа во текот на корисниот век на средството.

Амортизацијата на средството започнува кога тоа е расположливо за употреба, а престанува на пораниот датум од:

- датумот на депризнавање,
- датумот на прекласифицирање на средството, како средство чувано за продажба.

За пресметување на вкупниот трошок на амортизација, различни делови/ставки на недвижностите и опремата кои имаат ист корисен век на употреба и ист метод на амортизација може да се групираат во исти амортизациски групи.

Проценетите годишни стапки на амортизација врз основа на проценетиот корисен век на употреба на недвижностите и опремата се како што следи:

Компјутери	25%
Опрема и мебел	10% - 25%
Моторни возила	25%

Кога амортизираните средства се ставаат надвор од употреба, или на било кој начин се отуѓуваат, соодветната набавна вредност и исправката на вредноста се елиминираат од соодветните сметки.

Капиталните добивки или загуби реализирани со отуѓувањата се признаваат во добивката или загубата.

Корисниот век на употреба на недвижностите и опремата, методот на амортизација и резидуалната вредност се ревидираат еднаш годишно и доколку проценките се различни од претходните проценки, промената се евидентира проспективно, како промена во сметководствената проценка.

Депризнавање

Недвижностите и опремата кои се дефинитивно повлечени од употреба или отуѓени се отпишуваат од билансната евиденција.

3.7.1 Градежни објекти кои не служат за вршење на дејност

Друштвото располага со градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста, за кои почетното признавање се врши според нивната набавна вредност. Последователно, истите се мерат според објективна вредност. Добивките или загубите од вреднувањето се признаваат како дел од добивката или загубата за периодот.

3.8. Нематеријални средства

Класификација

Нематеријално средство е немонетарно средство, без физичка содржина, коешто може самостојно да се идентификува. Критериумите за идентификација се исполнети кога:

- средството е одделиво, односно може да биде одделено од Друштвото и продадено, пренесено, лиценцирано, изнајмено, или заменето; или
- средството произлегува од договорни, или од други законски права, без разлика дали тие права се преносливи или одделиви од Друштвото, или од други права и обврски.

Нематеријалните средства вклучуваат капитализирани трошоци за развој, софтвер (освен системски софтвер кој е компонента на хардверот) и други нематеријални средства, како права и лиценци кои се законски заштитени и кои неможат да бидат одземени од овластениот сопственик против негова желба (на пример патенти, права за копирање и други комерцијални права).

Системскиот софтвер кој е составен дел на хардверот се признава како составен дел на хардверот со кој е набавен. Во случај на засебна набавка на вакви лиценци, кои при самата набавка не се врзани со конкретно средство, се признаваат како нематеријални средства.

Признавање

Нематеријалното средство се признава доколку ја исполнува дефиницијата за нематеријални средства и доколку ги исполнува следните критериуми за признавање:

- да е веројатно дека идните економски користи, кои му се припишуваат на средството, ќе претставуваат прилив во Друштвото; и
- набавната вредност на средството да може веродостојно да се измери.

Интерно создадените нематеријални средства, како што се интерно создадениот гудвил, брендните, издавачките авторски права, листата на клиенти и слични ставки, не се признаваат како нематеријални средства, бидејќи не можат јасно да се одделат од развивањето на бизнисот како целина. Сите трошоци за истражување треба да се признаат како трошок кога ќе настанат. Другите трошоци, кои не се признаваат како нематеријални средства, вклучуваат трошоци за започнување на бизнисот, обука, реклама и трошоци за преместување. Овие треба да се признаат како трошок кога ќе настанат.

Мерење

Почетно, нематеријалните средства се мерат по нивната набавна вредност. Последователно, нематеријалните средства се мерат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и за акумулираните загуби поради обесвреднување.

Корисен век на употреба

Друштвото нема да класификува нематеријални средства како средства со бесконечен/недефиниран век на употреба.

Амортизација

Вкупниот износ на амортизацијата на нематеријалните средства се амортизира систематски за време на нивните корисни векови. Амортизацијата започнува кога средството е расположливо за употреба.

Резидуалната вредност на сите нематеријални средствата е нула денари.

Друштвото ја користи праволиниската метода за пресметка на трошокот за амортизација за сите нематеријални средства.

Проценетата годишна стапки на амортизација врз основа на проценетиот корисен век на употреба на нематеријалните средства се како што следи:

Нематеријални средства	20%
------------------------	-----

Корисниот век на употреба, методот на амортизација и резидуалната вредност се проверат еднаш годишно, на крајот на финансиската година.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Отуѓување

Нематеријалното средство се депризнава при неговото отуѓување или кога не се очекуваат идни економски користи од неговата употреба или отуѓување.

Добивките и загубите кои произлегуваат од отуѓувањето на нематеријалните средства се определуваат како разлика помеѓу нето-приносите од отуѓувањето и сметководствената вредност на средството и се признаваат во добивката или загубата.

3.9. Средства земени под наем - наемател

Наемите на средства во услови кога Друштвото ги презема суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста се класифицирани како финансиски наем. При почетното признавање средството земено под наем се мери според пониската од неговата објективна вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно на почетното признавање, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика применлива на тоа средство.

Сите останати наеми се класифицираат како оперативни наеми, а средствата под наем не се признаваат во извештајот на финансиска состојба на Друштвото.

3.10. Финансиски инструменти

Недеривативни финансиски средства

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата и депозитите на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства (вклучувајќи ги средствата определени според објективна вредност преку добивката или загубата) почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од финансиското средство со трансакција во која се пренесени суштински сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кој е креиран или задржан од страна на Друштвото се признава како посебно средство или обврска.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера или да ги порамни трансакциите на нето основа или да го реализира средството и да ја порамни обврската истовремено.

Недеривативните финансиски инструменти на Друштвото се класификуваат во следните категории: финансиски средства чувани до достасаност, кредити и побарувања, финансиски средства расположливи за продажба и вложувања за тргување.

Вложувања чувани до достасаност

Доколку Друштвото има позитивна намера и можност да ги чува должничките хартии од вредност до доспевање, тогаш таквите финансиски средства се класификуваат како вложувања чувани до достасаност. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус било какви директно поврзани трансакциските трошоци. Последователно на почетното признавање финансиските средства чувани до достасаност се мерат според амортизирана набавна вредност користејќи го методот на ефективна камата, намалена за било какви загуби поради обезвреднување. Било каква продажба или рекласификација на повеќе од незначителен износ на вложувања чувани до доспевање кои не се блиски до достасувањето, би резултирало со рекласификација на сите вложувања кои се чуваат до доспевање расположливи за продажба, и би резултирало во забрана за Друштвото да класификува вложувања во хартии од вредност како чувани до доспевање во тековната и следните две финансиски години.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не котираат на активен пазар. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на стекнувањето на финансиското средство. Последователно на почетното признавање, кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата, намалена за загубите поради обезвреднување.

Кредитите и побарувањата содржат парични средства и парични еквиваленти, побарувања од купувачи и другите побарувања и дадени депозити.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од парични средства на жиро сметка, благајна и краткорочни депозити во банки со оригинален рок на достасаност од три или помалку месеци од денот на стекнувањето.

Финансиски средства расположливи-за-продажба

Финансиски средства расположливи-за-продажба се недеривативни средства кои се определени како финансиски средства расположливи-за-продажба или не се квалификувани во некоја друга категорија на финансиски средства. Последователно на почетното признавање, тие се мерат по објективна вредност и промените кои произлегуваат, освен загубите поради обезвреднување, се признаваат директно во останатата сеопфатна добивка и се прикажуваат во ревалоризационата резерва во капиталот. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во трансакција. Доколку пазарот за финансиски инструменти не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност со користење на техники за вреднување. Целта на примена на техники на вреднување е да се утврди која ќе биде цената на трансакција на датумот на мерењето под пазарни услови, мотивирани од нормални бизнис размислувања. Кога вложувањето се депризнава, добивката или загубата акумулирана во капиталот се рекласификува во добивката или загубата. На датумот на билансот на состојба Друштвото нема финансиски средства расположливи за продажба.

Финансиски средства за тргување

Вложувањата во финансиски средства за тргување почетно се признаени по објективна вредност на денот на плаќање или по набавна вредност, а трансакциските трошоци директно се признаваат во билансот на успех. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во трансакција. Доколку пазарот за финансиски инструменти не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност со користење на техники за вреднување. Целта на примена на техники на вреднување е да се утврди која ќе биде цената на трансакција на датумот на мерењето под пазарни услови, мотивирани од нормални бизнис размислувања. За финансиските средства за тргување, ефектите од вреднување кои произлегуваат од промената на објективната вредност на финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех, директно се признаваат во билансот на успех како и курсни разлики за хартии од вредност кои се деноминирани во странски валути. На датумот на билансот на состојба Друштвото нема финансиски средства за тргување.

Недеривативни финансиски обврски

Друштвото почетно ги признава издадените должнички хартии од вредност и субординираните обврски на датумот на кој тие настануваат. Сите други финансиските обврски (вклучувајќи ги обврските кои се по објективна вредност преку добивката или загубата) почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Не-деривативните финансиски обврски вклучуваат обврски кон добавувачи и останати обврски.

Таквите финансиски обврски почетно се признаваат по објективна вредност плус било какви директно поврзани трансакциски трошоци. Последователно на почетното признавање, овие финансиски обврски се мерат според амортизирана набавна вредност користејќи го методот на ефективна камата.

3.11. Обезвреднување на средствата

Недеривативни финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти, значителното или продолженото намалување на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ дека средството е обезвреднето.

Финансиски средства мерени според амортизирана набавна вредност

Друштвото издвојува загуби поради оштетување согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси кој стапи на сила од 1 јануари 2011 година. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во правилникот. Барањата на овој правилник се применуваат проспективно од денот на стапување во сила на истиот.

Заради вреднување на побарувањата по основ на премии за осигурување во согласност со Правилникот за вреднување на ставките од билансот на состојба, Друштвото ги класификува побарувањата по основ на премии за осигурување во следниве ризични категории, според на староста на побарувањата:

Категорија А	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во измирувањето на своите обврски најмногу 30 дена од датумот на достасувањето на побарувањето
Категорија Б	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 31 ден до 60 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија В	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 61 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Г	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 121 ден до 270 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Д	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 271 ден до 365 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Ѓ	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле над 365 дена од датумот на достасување на побарувањето, како и тужени побарувања

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Пресметката на исправката на вредност се врши со примена на следниве проценти на исправка директно на неизмирениот бруто износ на побарувањето, според ризичната категорија:

Ризична категорија	Период на доцнење на датумот на финансиските извештаи	% на исправка на вредност
Категорија А	до 30 дена	0%
Категорија Б	од 31 до 60 дена	10% - 30%
Категорија В	од 61 до 120 дена	31% - 50%
Категорија Г	од 121 до 270 дена	51% - 70%
Категорија Д	од 271 до 365 дена	71% - 90%
Категорија Ѓ	над 365 дена и тужени побарувања	100%

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност (останатите побарувања на Друштвото) се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на соодветните финансиски средства. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

Финансиски средства расположливи за продажба

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во ревалоризациона резерва во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главнината во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за-продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ добивката или загубата.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава во останата сеопфатна добивка.

Не-финансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценува на секој датум на известување за да се утврди дали постои било каква индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои, тогаш се проценува надоместливиот износ на средството. За гудвилот, и нематеријалните средства кои имаат неодреден корисен век на траење или кои се уште не се расположливи за користење, надоместливиот износ се проценува секоја година во истото време. Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ.

Надоместливиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството или единицата која генерира пари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

За целите на тестирање на загубите поради обезвреднување, средствата кои неможат да се тестираат индивидуално се групирани заедно во најмалата група на средства којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или единица која генерира пари. За целта на тестирањето на загубата поради обезвреднување на гудвилот, предметот на тестот за оперативен сегмент, единиците кои генерираат пари на кои што гудвилот е распределен, се собрани така што нивото на кое се извршува тестирање на обезвреднувањето го одразува најниското ниво на кое гудвилот се следи за внатрешни цели на известувањето. Гудвилот стекнат во деловна комбинација се распределува во групи на единици кои генерираат пари за кои се очекува дека ќе имаат корист од синергиите на комбинацијата.

Корпоративните средства на Друштвото не генерираат посебни парични приливи и се користат од страна на повеќе од една единица која генерира пари. Корпоративните средства се распределени на единиците кои генерираат пари на разумна и конзистентна основа и се тестирани за обезвреднување како дел од тестирањето на единиците кои генерираат пари на кои корпоративното средство е распределено.

Загубите поради обезвреднување се признаваат во добивката или загубата. Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат прво да ја намалат сметководствената вредност на секој гудвил распределен на единицата која генерира пари (група на единици) и потоа да ги намали сметководствените вредности на останатите средства во единиците кои генерираат пари (група на единици) на пропорционална основа.

Загубата поради обезвреднување во поглед на гувилот не се анулира. Во поглед на останати средства, загубата поради обезвреднување признаена во претходни периоди се проценува на секој датум на известување за било каква индикација дека загубата се намалила или повеќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместливиот износ. Загубата поради обезвреднување се анулира само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од амортизацијата, доколку не била признаена загуба поради обезвреднување на средствата.

3.12. Резервирања

Резервирање се признава доколку, како резултат на минат настан, Друштвото има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери, и за кој веројатно е дека ќе постои одлив на ресурси кои содржат економски користи за подмирување на обврската. Резервирањата се одредени со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и оние ризици, специфични за обврската. Зголемувањето на дисконтираната вредност се признава како финансиски трошок.

Резервирање за неповолен договор се признава кога очекуваните користи кои што се очекува да се примат од страна на Друштвото од истиот договор се помали од неизбежните трошоци за исполнување на обврските утврдени со договорот. Резервирањето се мери според сегашната вредност на пониските од очекуваните трошоци за раскинување на договорот и очекуваните нето трошоци за продолжување на договорот. Пред резервирањето да биде воспоставено, Друштвото признава секаква загуба за обезвреднување на средствата кои се поврзани со договорот.

3.13. Обврски по основ на договори за осигурување

Во рамките на обврските по основ на договорите за осигурување се вклучени следниве категории на обврски/резерви на Друштвото:

- Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети;
- Резерви за настанати, но непријавени штети;
- Резерви за повторно отворени штети;
- Резерви за трошоци за обработка на штети;
- Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети.

Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети

Признавање

Настанатите, пријавени и неисплатени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета. Признавањето на овие резерви не зависи од комплетноста на поднесената документација за пријава на штета.

Почетно мерење

Друштвото ги пресметува резервите за настанати, пријавени и неисплатени штети имајќи ги предвид сите фактори кои влијаат на очекуваните трошоци кои произлегуваат од преземените обврски. При тоа, Друштвото треба да ги земе во предвид:

- Изготвените технички извештаи кои се однесуваат на настанати материјални загуби или медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки, било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови;
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети

Последователно мерење

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

На крајот на секој период на известување Друштвото врши анализа на претпоставките кои се користени за почетно мерење на настанатите, пријавени и неисплатени штети. Доколку има промена во проценетата вредност на идните одливи кои ќе настанат како резултат на исплата на штетата, разликата се признава веднаш, и тоа низ добивката и загубата за периодот.

Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резерви за настанати и непријавени штети

Мерење

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин

- Резервациите за настанати, но непријавени штети за се пресметуваат со примена на Chain-Ledger методата.

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење.

Резерви за повторно отворени штети

Признавање

Резервите за повторно отворени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета, или на крајот на периодот на известување за сите штети кои се повторно отворени до датумот кога финансиските извештаи биле авторизирани за издавање а кои биле иницијално пријавени пред крајот на периодот на известување.

Класификација

Резервите за повторно отворени штети се прикажуваат во рамките на резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Резервите за повторно отворени се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

Резерви за трошоци за обработка на штети

Резервите за трошоци за обработка на штети се однесуваат на трошоците кои се директно поврзани со обработката на штетите но се уште не се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото.

Друштвото креира два вида на резерви за трошоци за обработка на штети и тоа:

- Директни трошоци;
- Индиректни трошоци.

Директни трошоци за обработка на штети

Директни трошоци за обработка на штети се сите трошоци за кои е познато дека ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети и претставуваат повеќе од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се признаваат во моментот кога се идентификувани. Заради поедноставување на процесот на финансиско известување, Друштвото на секој датум на известување, го проценува постоењето на непризнаените директни трошоци за обработка на штети. Сите идентификувани директни трошоци веднаш се признаваат во финансиските извештаи на Друштвото.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети, се мерат по недисконтираниот иден очекуван одлив на економски користи од Друштвото, намален за износите кои се веќе признаени во финансиските извештаи.

Индиректни трошоци за обработка на штети

Индиректните трошоци за обработка на штети ги претставуваат трошоците кои ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети, и кои индивидуално се пониски од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета, или пак кои, на крајот на периодот на известување не можат да се идентификуваат или веродостојно да се измерат.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети, се пресметуваат во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на техничките резерви.

Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети

Признавање

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се признаваат во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Во тој момент обврските за штети се депризнаваат од резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската. Поради краткиот период од датумот на признавање до датумот на депризнавање (исплата), Друштвото не врши дисконтирање на овие обврски.

3.14. Резерви за преносна премија

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3.15. Математичка резерва

Математичката резерва по сите договори за осигурување е пресметана со нето проспективна метода. При пресметка се користени следниве податоци:

- Стапка на цилмеризација: 3.5%
- Каматна стапка: 2.5%, освен за продукт ризико за кој се користи каматна стапка од 1.5%.
- Таблици на веројатност: Македонски таблици на смртност 2008, Државен завод за статистика

Резервата на пресекот на периодот е пресметана преку линеарна интерполација на математичката резерва пресметана на почетокот и на крајот на периодот.

3.16. Резерва за инвестициони фондови

Вложувањата во инвестициони фондови се однесуваат на производи кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик, при што Договорувачот нема гарантирана сума при истек на осигурувањето и нема гарантирана откупна вредност. Со премијата за вложување, Осигурувачот купува удела во инвестицискиот фонд управувано од Друштвото наведено во Понудата и Полисата која е издадена при склучување на Договорот за осигурување на живот. Вложувањата во инвестициони фондови се водат по објективна вредност, а добивките или загубите од вреднувањето се признаваат како дел од добивката или загубата за периодот.

3.17. Акционерски капитал

Обични акции

Обичните акции се класификуваат како капитал. Дополнителните трошоци кои се директно поврзани со емисијата на обични акции, се признаваат како одбиток од капиталот, нетно од даночните ефекти.

Премија од акции

Премија од акции е разликата помеѓу номиналната вредност и продажната цена на акцијата.

Откуп на сопствени акции (трезорски акции)

При откуп на сопствени акции евидентирани како акционерски капитал, платениот износ вклучувајќи ги и трансакционите трошоци, нето од даночните ефекти, се евидентираат како намалување во капиталот. Откупените сопствени акции се класифицираат како трезорски акции и се презентирани во резервата за сопствени акции. Кога трезорските акции се продаваат или повторно издаваат, добиениот надоместок се признава како зголемување на капиталот, а вишокот или дефицитот кој произлегува од трансакцијата се евидентира како премија на акции.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

Законска и статутарна резерва

Овие резерви се создаваат во согласност со законските и статутарните барања.

Останати резерви

Останатите резерви се сите други износи распределени од нето-добивката (или од задржаната добивка) во согласност со одлуката на Надзорниот одбор или на Собранието на акционери на Друштвото.

Ова ги вклучува и износите што се издвоени за општи осигурителни ризици, вклучувајќи ги и идните загуби и другите непредвидени ризици или преземени обврски. Таквиот износ треба да биде посебно обелоденет како распределба од задржаната добивка.

3.18. Споредбени податоци

Со цел да се обезбеди конзистентност во презентацијата на финансиските податоци за тековниот период, некои ставки може да се рекласификуваат во претходниот споредбен период. Направените промени не се значајни и се со цел подобрување на споредбеноста, освен оние кои се опишани детално во белешките, доколку истите ги има.

4. СМЕТКВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

4.1 Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Општи договори за осигурување - Технички/Математички резерви од договори за животно осигурување

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации. Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети (ИБНР) генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по пооделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така што не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Вредноста на резервите за пријавени и непријавени штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучниот статистички метод кој се применува е методот на верижно скапило - (Chain ladder) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на долги рокови, најчесто за период од десет години, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Во текот на 2017 година немаше промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

Математичка резерва од договори за животно осигурување

Математичката резерва се издвојува во висина на сегашната вредност на проценетите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, намалени за сегашната вредност на идните премии кои треба да се платат врз основа на тие договори.

Математичката резерва се пресметува со користење на соодветни актуарски проценки, притоа земајќи ги предвид сите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, вклучувајќи го и следново:

- Гарантирани плаќања на кои осигурениците имаат право
- Бонуси на кои осигуреникот има право, поединечно или заедно со други осигуреници без оглед на видот на бонусот
- Сите права кои осигуреникот може да ги избере врз основа на договорите за осигурување
- Трошоци, вклучувајќи провизии

При одбирање на методите за актуарска проценка, треба да се имаат предвид методите за проценка на средствата кои ја покриваат математичката резерва што ги применува Друштвото.

Математичката резерва мора да се пресметува за секој договор за осигурување поединечно. Соодветни генерализации можат единствено да се применуваат кога е очигледно дека резултатот кој произлегува од нив ќе биде приближно ист како и оној од поединечната пресметка.

Кога врз основа на договорот за осигурување, осигуреникот има право на исплата на откупната вредност на полисата, математичката резерва издвоена врз основа на договорот за осигурување, не смее да биде под откупната вредност на полисата.

4.2 Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредни категории, во зависност од условите:

- При класификацијата на одредено средство како чувано-до-достасаност, Друштвото има позитивна намера и способност за задржување на истото до рокот на достасаност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	Година што завршува на 31 Декември 2016	2017
Бруто полисирани премии	72,991,187	86,445,890
Промена во преносна премија	(383,294)	(56,762)
Бруто приходи од премии	72,607,893	86,389,128
Нето приходи од осигурување	72,607,893	86,389,128

Година што завршува на 31 Декември 2017	Бруто полисирана премија	Одобрени попусти/вратен и полиси	Промени во преносната премија	Промена во математичката резерва	Нето приходи од осигурување
Живот	82,617,069	-	-	(48,258,220)	34,358,849
Здравствено осигурување при патување	793,605	-	-	-	793,605
Незгода	3,035,216	(410,931)	(56,762)	-	2,567,523
Вкупно	86,445,890	(410,931)	(56,762)	(48,258,220)	37,719,977

Година што завршува на 31 Декември 2016	Бруто полисирана премија	Одобрени попусти/вратен и полиси	Промени во преносната премија	Промена во математичката резерва	Нето приходи од осигурување
Живот	69,546,250	-	-	(38,530,420)	31,015,830
Здравствено осигурување при патување	645,681	-	-	-	645,681
Незгода	2,799,256	(300,607)	(383,294)	-	2,115,355
Вкупно	72,991,187	(300,607)	(383,294)	(38,530,420)	33,776,866

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ

	2017	31 Декември 2016
Преносна премија	1,959,588	1,902,826
Математичка резерва	227,785,523	179,904,425
Бруто резерва за инвестициони фондови	377,122	-
Бруто резерви за штети	68,199	274,908
	<u>230,190,432</u>	<u>182,082,159</u>

Движење на резервирањата за пренесената премија

	2017	31 Декември 2016
На 1 Јануари	182,082,159	143,899,820
Пренесена премија	56,762	383,294
Математичка резерва	48,258,220	38,530,420
Резерви за штети	(206,709)	(731,375)
На 31 Декември	<u>230,190,432</u>	<u>182,082,159</u>

Пренесена премија по класи на осигурување

	2017	31 Декември 2016
Унит Линк	45,021	-
Незгода	1,914,567	1,902,826
	<u>1,959,588</u>	<u>1,902,826</u>

Математичка резерва по класи

	2017	31 Декември 2016
Унит Линк	58,322	-
Живот	227,727,201	179,904,425
	<u>227,785,523</u>	<u>179,904,425</u>

Бруто резерви за штети

	2017	31 Декември 2016
Резерви за пријавени но нерешени штети	56,093	236,032
Резерви за случени но непријавени штети	12,106	38,876
	<u>68,199</u>	<u>274,908</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

7. ТРОШОЦИ ЗА АГЕНТИ

	Година што завршува на 31 Декември 2016	2017
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурувањето	10,820,040	9,391,768
Бруто провизии за застапници во осигурувањето	1,278,517	2,994,636
Бруто провизија за осигурително брокерски друштва	8,267,068	7,070,561
	<u>20,365,625</u>	<u>19,456,965</u>

8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 Декември 2016	2017
Нето плати за постојано вработени	3,797,958	4,205,219
Даноци и придонеси од плати	1,884,927	2,069,756
Останати трошоци за вработени	94,446	157,798
	<u>5,777,331</u>	<u>6,432,773</u>

9. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 Декември 2016	2017
Трошоци за кирија	1,087,722	1,419,595
Амортизација	1,349,578	1,747,043
Трошоци за договор на дело	984,874	1,407,451
Трошоци за раководење	753,689	1,241,713
Трошоци за даноци и придонеси	129,994	857,130
Трошоци за одржување	637,672	721,513
Трошоци за ревизија	508,891	290,456
Трошоци за печатење на полиси за осигурување	316,200	221,735
Трошоци за репрезентација и маркетинг	388,046	518,294
Канцелариски материјали	46,133	39,179
Трошоци за весници и списанија	90,434	106,704
Трошоци за комунални услуги	90,446	102,163
Трошоци за банкарски услуги	139,794	296,847
Трошоци за резервирања за отпремнини	29,193	114,380
Патни трошоци	102,281	61,358
Останати трошоци	505,593	770,428
	<u>7,160,540</u>	<u>9,915,989</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

10. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 Декември 2016	2017
Финансирање на регулаторниот орган	373,931	473,338
Прекинати полиси	3,202,670	3,278,747
	<u>3,576,601</u>	<u>3,752,085</u>

11. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 Декември 2016	2017
Приходи од камати	8,591,457	7,466,365
Приходи од амортизација на дисконт	560,107	1,129,385
Останати приходи од камати	4,373	1,375
Расходи од камати	(142)	-
	<u>9,155,795</u>	<u>8,597,125</u>

12. КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 Декември 2016	2017
Позитивни курсни разлики	643,740	2,463,223
Негативни курсни разлики	(1,184,049)	(2,229,506)
	<u>(540,309)</u>	<u>233,717</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

13. ДАНОК НА ДОБИВКА

	2017	Година што завршува на 31 Декември 2016
Добивка пред оданочување	1,334,597	656,352
Непризнаени расходи за даночни цели	3,165,185	3,912,588
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	4,499,782	4,568,940
Данок на добивка	449,978	456,894
Ефективна даночна стапка	33.72%	69.61%

14. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Опрема	Вложување во туѓи објекти	Возила	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 1 Јануари, 2017	1,404,718	3,012,906	1,551,845	5,969,469
Зголемување	179,820	-	876,164	1,055,984
Намалување	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември, 2017	1,584,538	3,012,906	2,428,009	7,025,453
Акумулирана амортизација				
Состојба на 1 Јануари, 2017	803,347	1,323,168	549,612	2,676,127
Трошок за годината	378,140	307,714	421,074	1,106,928
Продадено	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември, 2017	1,181,487	1,630,882	970,686	3,783,055
Нето сметководствена вредност на 31 Декември, 2017 година	403,051	1,382,024	1,457,323	3,242,398
31 Декември, 2016 година	601,371	1,689,738	1,002,233	3,293,342
	Опрема	Вложување во туѓи објекти	Возила	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 1 Јануари, 2016	1,404,718	3,012,906	1,551,845	5,969,469
Зголемување	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември, 2016	1,404,718	3,012,906	1,551,845	5,969,469
Акумулирана амортизација				
Состојба на 1 Јануари, 2016	460,767	810,974	161,651	1,433,392
Трошок за годината	342,580	512,194	387,961	1,242,735
Продадено	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември, 2016	803,347	1,323,168	549,612	2,676,127
Нето сметководствена вредност на 31 Декември, 2016 година	601,371	1,689,738	1,002,233	3,293,342
31 Декември, 2015 година	943,951	2,201,932	1,390,194	4,536,077

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

14.A) ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ

Друштвото во текот на 2017 година набави градежни објекти кои не служат за вршење на дејност во вкупен износ од 20,442,268 денари. Почетното признавање се врши според нивната набавна вредност. Последователно, истите се мерат по објективната вредност. Добивките или загубите од вреднувањето се признаваат како дел од добивката или загубата за периодот.

15. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
Состојба на 1 Јануари, 2017	1,523,458	1,523,458
Зголемување	196,626	196,626
Состојба на 31 Декември, 2017	1,720,084	1,720,084
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 Јануари, 2017	323,142	323,142
Трошок за годината	640,115	640,115
Состојба на 31 Декември, 2017	963,257	963,257
Нето сметководствена вредност на		
31 Декември, 2017 година	756,827	756,827
31 Декември, 2016 година	1,200,316	1,200,316
	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
Состојба на 1 Јануари, 2016	1,026,857	1,026,857
Зголемување	496,601	496,601
Состојба на 31 Декември, 2016	1,523,458	1,523,458
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 Јануари, 2016	216,299	216,299
Трошок за годината	106,843	106,843
Состојба на 31 Декември, 2016	323,142	323,142
Нето сметководствена вредност на		
31 Декември, 2016 година	1,200,316	1,200,316
31 Декември, 2015 година	810,558	810,558

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

16. ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ И ДАДЕНИ ЗАЕМИ

	Година што завршува на 31 Декември	
	2017	2016
Депозити		
- во странска валута	187,669,617	201,166,486
- во денари	67,800,000	28,300,000
Дадени краткорочни заеми	423,045	333,909
	<u>255,892,662</u>	<u>229,800,395</u>

17. ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ

	31 декември	
	2017	2016
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	2,815,925	13,039,030
Дисконт	(48,730)	(345,990)
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	114,943,418	102,635,623
Дисконт	<u>(4,846,220)</u>	<u>(5,709,152)</u>
Нето вредност	<u>112,864,393</u>	<u>109,619,511</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

18. ПОБАРУВАЊА ЗА ПРЕМИИ

	2017	31 Декември 2016
Побарувања за премии за осигурување	8,254,807	7,044,488
Исправка на вредноста	(1,491,706)	(1,015,242)
	<u>6,763,101</u>	<u>6,029,246</u>

Движење на исправката на вредност

	2017	31 Декември 2016
На 1 Јануари	1,015,242	993,652
Трошок за годината	476,464	21,590
Исправка на вредноста, нето	<u>1,491,706</u>	<u>1,015,242</u>
На 31 Декември	<u>1,491,706</u>	<u>1,015,242</u>

19. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	2017	31 Декември 2016
Побарувања по основ на камати	4,323,592	6,130,223
Останати побарувања по основ на вложувања	404	-
Останати побарувања	<u>1,302,110</u>	<u>1,293,041</u>
	<u>5,626,106</u>	<u>7,423,264</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

20. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2017	31 Декември 2016
Сметки во банки:		
- во денари	12,260,486	16,214,405
- во странска валута	4,659,242	812,639
Пари во благајна:		
- во денари	21,877	19,414
	<u>16,941,605</u>	<u>17,046,458</u>

21. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

На 31 декември 2016 акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР по акција. Една обична акција дава право на еден глас во Собранието. Обичните акции даваат право на глас во Собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката, право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото.

Сопственик на 100% од акциите на Друштвото е СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана Албанија.

22. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2017	31 Декември 2016
Обврски за примени аванси	4,432,148	4,339,049
Обврски за провизија	1,956,475	2,685,456
Обврски за отпремнини	367,808	253,428
Обврски за даноци	49,217	182,810
Обврски за нето плати	325,117	465,589
Обврски за придонеси и даноци од плати	260,022	236,808
Останати обврски	<u>1,244,412</u>	<u>899,434</u>
	<u>8,635,199</u>	<u>9,062,574</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

23. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористување на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоењето на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасно делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурување да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капитална основа, односно дека нивото на техничката и математичката резерва ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на упросечената вредност.

Стратегија на Друштвото при склучувањето на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување.

Друштвото во текот на 2017 година не изврши реосигурување бидејќи капиталот на истото е доволен за покривање на сите преземени ризици.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничката и математичката резерва.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

	2017	31 Декември 2016
Средства		
Депозити во банки	1,000,000	1,000,000
Хартии од вредност што ги издадени од РМ	3,401,800	1,950,830
Вкупно вложени средства од техничките резерви	4,401,800	2,950,830
Резерви за штети	68,199	274,908
Бруто резерви за преносни премии	1,959,588	1,902,826
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	2,027,787	2,177,734
Усогласеност на средствата и обврските	2,374,013	773,096

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување.

Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

На 31 декември 2017 година депозитите во банки изнесуваат 22.7% (2016: 33.9%), додека пак државните записи и државните обврзници изнесуваат 77.3% (2016: 66.1%) од средствата што ги покриваат техничките резерви.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ја покриваат математичката резерва:

	2017	31 Декември 2016
Средства		
Депозити во банки	128,996,292	75,345,697
Хартии од вредност што ги издадени од РМ	109,462,593	107,668,681
Вкупно дозволени вложувања на средства	238,458,885	183,014,378
Обврски (Математичка резерва)		
Бруто резерви по договори за осигурување	227,785,523	179,904,425
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	227,785,523	179,904,425
Усогласеност на средствата и обврските	10,673,362	3,109,953

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. На 31 декември 2016 година депозитите во банки изнесуваат 54.1 % (2016: 41.2%), додека пак државните обврзници изнесуваат 45,9% (2015: 58.8%) од средствата кои ја покриваат математичката резерва.

24. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да го одржува капиталот кој во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото. На 31 декември 2017 година, Друштвото има депозити во 6 банки.

Во продолжение е пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО:

КС: Пресметка на капиталот

2017

Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	185,380,614
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумули:	I1	215,706,400
Премии од емитирани обични акции	I2	0
Законски и статутарни резерви	I3	0
Пренесена нераспределена добивка	I4	10,000
Нераспределена добивка од тековната година	I5	0
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	0
Долгорочни нематеријални средства	I7	756,827
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	29,578,959
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	0
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	0
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	0
Субординирани должнички инструменти	II3	0
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	0
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	185,380,614
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	0
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	0
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	0
КАПИТАЛ I + II - IV	V	185,380,614

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	14,620,259
Капитал	VI3	185,380,614
Гарантен фонд*	VI4	184,472,100
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	908,514
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	170,760,355

*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Потребниот гарантен фонд согласно Законот за супервизија на осигурување, треба да изнесува минимум 3,000,000 ЕУР во денарска против вредност. На 31.12.2017 гарантниот фонд на Друштвото е МКД 184.472.100. Вишокот на капитал над гарантниот фонд на 31.12.2017 изнесува МКД 908,514.

Во продолжение е пресметката на маргината на солвентност согласно регулативата на АСО:

а) Потребно ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот

		Класа 19	Класа 20
Бруто математичка резерва	1	227,727,201	
Нето математичка резерва	2	227,727,201	
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1.00	0.00
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	9,109,088	0
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3	4,630,418	
	ризик од смрт од 3 до 5 години	4,591,150	
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	1,602,042,232	
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,1\%$)	4,817,644	0
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	1,611,263,799	
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	1.00	0.00
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	4,817,644	0
Капитализирани средства	13		
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	13,926,732	0

б) Потребно ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурување на живот

		Дополнително осигурување	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	3,828,821	3,449,977
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	689,188	620,996
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	0	0
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ($[4]=[2] + [3]$)	4	689,188	620,996
Бруто исплатени штети	5	590,756	783,432
Нето исплатени штети	6	590,756	783,432
Коефициент ($[7]=[6]/[5]$ или 0.50 доколку е помал)	7	1.00	1.00
Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ($[8]=[6]-[7]*[5]$)	8	689,188	620,996

в) Конечна пресметка на маргината на солвентност

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на	1	14,620,259	12,233,608

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот. Показателот на задолженост На 31 декември 2017 и 2016 година е 0%, односно Друштвото нема долгорочни обврски.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

25.1 Категории на финансиски инструменти

	2017	31 Декември 2016
Финансиски средства		
Пласмани во банки	255,469,617	229,466,486
Дадени заеми	423,045	333,909
Побарувања за премии	6,763,101	6,029,246
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	2,593,860	12,678,065
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	110,270,533	96,941,446
Вложувања во инвестициони фондови	2,985,720	-
Други побарувања	5,626,106	7,423,264
Парични средства	16,941,605	17,046,458
	401,073,587	369,918,874
Финансиски обврски		
Долгорочни позајмици	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	8,635,199	9,062,574
	8,635,199	9,062,574

25.2 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Македонија.

Кредитен ризик

Изложеност на кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претатсвува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на вложена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. УНИКА Лајф АД управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва, техничките резерви и капиталот. Уника Лајф АД со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	2017	31 Декември 2016
Финансиски средства		
Пласмани во банки	255,469,617	229,466,486
Дадени заеми	423,045	333,909
Побарувања за премии	6,763,101	6,029,246
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	2,593,860	12,678,065
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	110,270,533	96,941,446
Вложувања во инвестициони фондови	2,985,720	-
Други побарувања	5,626,106	7,423,264
Парични средства	16,941,605	17,046,458
	401,073,587	369,918,874

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2017 и 2016 година, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба. Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 3,09 % (2016: 3,64%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и останати побарувања од неживотно осигурување, додека 63.7% (2016: 62%) се однесуваат на орочени депозити, а 28,24% (2016: 29,6%) се однесуваат на должнички хартии од вредност над една година и вложувања во инвестициони фондови.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. државни записи и обврзници издадени од Република Македонија. Во 2017 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ кредитниот рејтинг на Република Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК

	31 Декември 2017		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	3,924,160	-	3,924,160
Доспеани и оштетени побарувања	4,330,647	(1,491,706)	2,838,941
	8,254,807	(1,491,706)	6,763,101

	31 Декември 2016		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	3,828,368	-	3,828,368
Доспеани и оштетени побарувања	3,216,120	(1,015,242)	2,200,878
	7,044,488	(1,015,242)	6,029,246

Во поглед на изложеност на кредитен ризик по географски региони Друштвото е изложено само во Република Македонија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Исправка на побарувања од купувачи

Старосната структура на побарувања од непосредни работи на осигурување на денот на извештајот за финансиска состојба е:

СТАРОСНА СТРУКТУРА НА ПОБАРУВАЊАТА

	2017	31 Декември 2016
до 30 дена	3,924,160	3,828,368
31-60 дена	1,220,518	1,232,655
61-120 дена	1,201,028	601,637
121-270 дена	1,804,633	1,380,360
271-365 дена	95,018	-
над 365 дена	9,450.00	1,468.00
	8,254,807	7,044,488

Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемото ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава највисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според преостанатата договорна рочноост на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

За годината завршена на 31 декември 2017 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Финансиски средства	001	73,118,921	249,545,075	6,619,423	68,011,246	3,459,406	47,537	271,979	401,073,587
Дадени заеми	002	42,747	380,298	0	0	0	0	0	423,045
Дадени депозити и финансиски вложувања	003	13,745,362	249,164,777	6,619,423	68,011,246	3,459,406	47,537	271,979	371,319,730
Побарувања за премии	004	6,763,101	0	0	0	0	0	0	6,763,101
Останати побарувања	005	5,626,106	0	0	0	0	0	0	5,626,106
Пари и парични еквиваленти	006	16,941,605	0	0	0	0	0	0	16,941,605
Финансиски обврски	010	13,198,501	5,320,150	15,197,379	44,305,423	42,696,997	80,334,898	37,772,283	238,825,631
Бруто технички резерви	013	4,563,302	5,320,150	15,197,379	44,305,423	42,639,391	80,287,361	37,500,304	229,813,310
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	0	0	0	57,606	47,537	271,979	377,122
Обврски кон добавувачи и останати обврски	018	8,635,199	0	0	0	0	0	0	8,635,199
Разлика - неусогласена рочна структура	020	19,920,420	244,224,925	-8,577,956	23,705,823	39,237,591	80,287,361	37,500,304	162,247,956

За годината завршена на 31 декември 2016 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	243,896,048	41,621,348	5,863,021	68,538,457	0	0	0	369,918,874
Дадени заеми	002	50,000	283,909	0		0	0	0	333,909
Дадени депозити и финансиски вложувања	003	213,347,080	41,337,439	5,863,021	68,538,457	0	0	0	339,085,997
Побарувања за премии	004	6,029,246	0	0	0	0	0	0	6,029,246
Останати побарувања	005	7,423,264	0	0	0	0	0	0	7,423,264
Пари и парични еквиваленти	006	17,046,458	0	0	0	0	0	0	17,046,458
II. Вкупно обврски	010	11,783,815	3,905,820	6,224,688	34,567,794	28,715,957	48,299,276	57,647,383	191,144,733
Бруто технички резерви	013	2,721,241	3,905,820	6,224,688	34,567,794	28,715,957	48,299,276	57,647,383	182,082,159
Обврски кон добавувачи и останати обврски	018	9,062,574	0	0	0	0	0	0	9,062,574
Разлика - неусогласена рочна структура	020	232,112,233	37,715,528	9,638,333	33,970,663	-28,715,957	-48,299,276	-57,647,383	178,774,141

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута.

За годината што завршува на 31 декември 2017 изложеноста е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула - останати валути	ВКУПНО
1	2	3	4	7	8
Финансиски средства	001	106,402,622	294,670,965	0	401,073,587
Пласмани во банки	002	67,800,000	187,669,617	0	255,469,617
Дадени заеми	003	0	423,045	0	423,045
Побарувања за премии	004	0	6,763,101	0	6,763,101
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	005	2,593,860	173,335	0	2,767,195
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	006	19,820,305	90,276,893	0	110,097,198
Вложувања во инвестициони фондови	007	377,122	2,608,598	0	2,985,720
Други побарувања	008	3,528,972	2,097,134	0	5,626,106
Парични средства	009	12,282,363	4,659,242	0	16,941,605
Финансиски обврски	010	10,662,986	228,162,645	0	238,825,631
Бруто технички резерви	013	2,027,787	227,785,523	0	229,813,310
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	377,122	0	377,122
Обврски кон добавувачи и други обврски	011	8,635,199	0	0	8,635,199
Разлика - неусогласена валутна структура	020	95,739,636	66,508,320	0	162,247,956

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

За годината што завршува на 31 декември 2016 изложеноста е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула - останати валути	ВКУПНО
1	2	3	4	7	8
Финансиски средства	001	57,475,534	312,443,340	0	369,918,874
Пласмани во банки	002	28,300,000	201,166,486	0	229,466,486
Дадени заеми	003	0	333,909	0	333,909
Побарувања за премии	004	0	6,029,246	0	6,029,246
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	005	0	12,678,065	0	12,678,065
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	006	10,020,170	86,921,276	0	96,941,446
Вложувања во инвестициони фондови	007	0	0	0	0
Други побарувања		2,921,545	4,501,719	0	7,423,264
Парични средства		16,233,819	812,639	0	17,046,458
Финансиски обврски	010	11,240,308	179,904,425	0	191,144,733
Бруто технички резерви	013	2,177,734	179,904,425	0	182,082,159
Обврски кон добавувачи и други обврски	011	9,062,574	0	0	9,062,574
Разлика - неусогласена валутна структура	020	46,235,226	132,538,915	0	178,774,141

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е единствено изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 1%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Зголемување од 1%	Намалување од 1%	Зголемување од 1%	Намалување од 1%
	<u>2017</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2016</u>
ЕВРА	(665,083)	665,083	(1,325,389)	1,325,389

Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

	2017	31 Декември 2016
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Побарувања за премии	6,763,101	6,029,246
Други побарувања	5,626,106	7,423,264
Вложувања во инвестициони фондови	2,985,720	-
Парични средства	21,877	19,414
	<u>15,396,804</u>	<u>13,471,924</u>
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
Пласмани во банки	255,469,617	229,466,486
Дадени заеми	423,045	333,909
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	2,593,860	12,678,065
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	110,270,533	96,941,446
Парични средства	16,919,728	17,027,044
	<u>385,676,783</u>	<u>356,446,950</u>
	<u>401,073,587</u>	<u>369,918,874</u>
	-	-
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи и други обврски	8,635,199	9,062,574
	<u>8,635,199</u>	<u>9,062,574</u>

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 1 процентни поен, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 1 процентен поен, а сите други варијабилни непроменети, загубата на Друштвото за периодот од 1 Јануари 2017 година до 31 декември 2017 година би била повисока, односно пониска, за 3,856,768 денари (2016: 3,563,821 денари).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Објективна вредност на финансиските инструменти

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2017 и 2016 година:

	31 декември 2017	31 декември 2016		
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Пласмани во банки	255,469,617	255,469,617	229,466,486	229,466,486
Дадени заеми	423,045	423,045	333,909	333,909
Побарувања за премии	6,763,101	6,763,101	6,029,246	6,029,246
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	2,593,860	2,593,860	12,678,065	12,678,065
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	110,270,533	110,270,533	96,941,446	96,941,446
Други побарувања	5,626,106	5,626,106	7,423,264	7,423,264
Вложувања во инвестициони фондови	2,985,720	-	-	-
Парични средства	16,941,605	16,941,605	17,046,458	17,046,458
	401,073,587	398,087,867	369,918,874	369,918,874
Финансиски обврски				
Долгорочни позајмици	-	-	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	8,635,199	8,635,199	9,062,574	9,062,574
	8,635,199	8,635,199	9,062,574	9,062,574

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА РАКОВОДСТВОТО

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото. СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана е матично друштво на Друштвото, а крајно матично друштво е UNIQA Versicherungen AG.

	Година што завршува на 31 Декември	Година што завршува на 31 Декември
	2017	2016
Побарувања		
Уника АД Скопје	1,200,000	1,200,000
	<u>1,200,000</u>	<u>1,200,000</u>
Обврски		
Уника Австрија	1,241,713	753,814
Уника АД Скопје	-	-
	<u>1,241,713</u>	<u>753,814</u>
Приходи		
Уника Австрија	430,289	34,469
Уника АД Скопје		502,720
	<u>430,289</u>	<u>537,189</u>
Расходи		
Уника Австрија	1,241,713	753,689
Уника АД Скопје	112,974	52,039
	<u>1,354,687</u>	<u>805,728</u>

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

	Година што завршува на 31 Декември	Година што завршува на 31 Декември
	2017	2016
Краткорочни користи за вработените	3,628,946	3,634,316
	<u>3,628,946</u>	<u>3,634,316</u>

27. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2017 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување.

28. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По 31 декември 2017 година – датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од промена на финансиските извештаи.

Годишен
извештај за
работењето

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје
2017**



Содржина:

1 ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ	3
2 ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО	9
3 ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО	10
4 ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ.	12
5 КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ.	13
6 АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2017	17
7 ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ	20
8 ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ.	23

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ

Според Народна Банка на РМ Основните економски показатели се како што следи:

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

БДП (стапки на реален пораст, во %)/1								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
-0,5	2,9	3.6*	3.9*	2.9*	0*	-1.3*	0.2*	
Инфлација (крај на период, на годишна основа, во %)/2								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
4,7	1,4	-0,5	-0,4	-0,2	0,6	1,5	1,7	2,4
Инфлација (просек, на кумулативна основа, во %)/2								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
3,3	2,8	-0,3	-0,3	-0,2	0,5	0,9	1,1	1,4
Стапка на невработеност (во %)/3								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
31,0	29,0	28,0	26,1	23,7	22,9	22,6	22,1	
Буџетски биланс (салдо на централен буџет и фондови, % од БДП)/4								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
-3,8	-3,8	-4,2	-3,5	-2,6	-0,6	-0,8	-0,4	
Парична маса М1 (годишни стапки на промена во %)/5								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
7,6	6,2	22,2	18,4	9,9	5,5	14,9	13,2	10,7
Парична маса М2-денарски дел (годишни стапки на промена во %)/5								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
3,3	2,9	12,3	8,5	5,2	2,7	10,3	9,2	5,4
Парична маса М4 (годишни стапки на промена во %)/5								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
4,4	5,3	10,5	6,8	6,1	4,2	7,8	6,4	5,3
Кредити на приватен сектор дадени од банки и штедилници (годишни стапки на промена во %)/5								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
5,4	6,4	10,0	9,5	1,0	0,0	4,4	4,3	5,7
Пондерирани каматни стапки на вкупно дадени денарски кредити (во % на годишно ниво, просек за периодот)/6								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
8,5	8,0	7,5	7,1	6,6	6,4	6,3	6,2	
Пондерирани каматни стапки на вкупно примени денарски депозити (во % на годишно ниво, просек за периодот)/7								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
5,1	4,4	3,7	2,9	2,5	2,3	2,2	2,1	
Просечен девизен курс МКД/ДЕМ								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
/	/	/	/	/	/	/	/	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Просечен девизен курс МКД/ЕУР								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
61,53	61,58	61,62	61,61	61,60	61,56	61,64	61,58	61,52
Просечен девизен курс МКД/УСД								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
47,90	46,40	46,44	55,50	55,69	57,83	56,13	52,48	52,23
Извоз на стоки (во милиони САД-долари)/8								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
4.015,4	4.298,8	4.964,1	4.530,1	4.787,2	1.224,6	1.402,8	1.485,0	1.559,1
Извоз на стоки (во милиони евра)/8								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
3.124,0	3.235,2	3.746,6	4.087,6	4.329,3	1.148,6	1.270,9	1.263,0	1.324,7
Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони САД-долари)/8								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
6.522,4	6.619,6	7.301,4	6.426,8	6.757,4	1.687,4	1.893,8	1.935,9	2.202,8
Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони евра)/8								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
5.070,6	4.983,3	5.504,5	5.801,1	6.106,7	1.583,8	1.721,7	1.648,8	1.870,6
Трговски биланс (во милиони САД-долари)/8								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
-2.507,0	-2.320,8	-2.337,2	-1.896,7	-1.970,2	-462,8	-490,9	-450,9	-643,7
Трговски биланс (во милиони евра)/8								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
-1.946,7	-1.748,1	-1.757,9	-1.713,6	-1.777,4	-435,1	-450,8	-385,9	-545,9
Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони САД-долари)/9								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
-319,1	-177,2	-71,6	-192,6	-298,6	-148,9	-101,6	208,0	
Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
-3,3	-1,6	-0,6	-1,9	-2,8	-6,0	-3,8	6,8	
Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони евра)/9								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
-240,0	-134,1	-43,2	-177,1	-265,0	-140,1	-95,5	174,9	
Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
-3,2	-1,6	-0,5	-2,0	-2,7	-6,0	-3,9	6,7	
Директни инвестиции - нето (во милиони САД-долари)/9, 15								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
165,5	305,0	261,4	230,3	349,4	119,2	-14,7	-59,9	
Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017
1,7	2,8	2,3	2,3	3,2	4,8	-0,5	-2,0	
Директни инвестиции - нето (во милиони евра)/9, 15								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

					2017	2017	2017	2017
131,1	229,4	197,4	202,8	316,9	111,6	-10,8	-50,2	
Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4
					2017	2017	2017	2017
1,7	2,8	2,3	2,2	3,3	4,8	-0,4	-1,9	
Девизни резерви (во милиони евра, крај на период)/11								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4
					2017	2017	2017	2017
2.193,3	1.993,0	2.436,5	2.261,8	2.613,4	2.534,4	2.399,9	2.271,4	2.335,3
Покриеност на увозот со девизни резерви (девизни резерви во евра/ просечен месечен увоз на стоки ф.о.б и увоз на услуги од тековната година), во месеци								
2012	2013	2014	2015	2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4
					2017	2017	2017	2017
5,2	4,8	5,3	4,6	5,0				

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)


Осигурителен пазар

Осигурителниот пазар во 2017 година во Република Македонија се состои од 16 Друштва за осигурување (11 неживот, 5 живот), 36 Осигурително брокерски друштва, 11 Друштва за застапување во осигурување, 3 банки како застапници во осигурување, 507 осигурителни брокери и 1.155 застапници во осигурување. Степенот на пенетрација во 2017 година изнесува 1,44%, додека пак степенот на густина изнесува 4.211 МКД по жител.

Македонскиот осигурителен пазар во текот на 2017 година има генерирано 8,99 милијарди денари премија. Доминантно учество зазема неживотното осигурување со 7,54 милијарди денари додека на животно осигурување отпаѓа 1,45 милијарди денари. Вкупниот пораст во однос на 2016 година изнесува 3,1% (1,58 неживот , 11,95% живот).



Во структурата на Бруто полисираната премија доминира Автомобилската одговорност со 45,24%, Имотното осигурување со 15,97 и осигурувањето на живот со 16,08%.

Структурата и развојот на бруто полисираната премија се претставени во прегледот подолу



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)


Структурата на бруто полисираната премија по Друштва за осигурување 2017 година е како што следи подолу:



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во текот на 2017 година се бруто исплатените штети го достигнаа нивото од 3,57 милијарди денари (3,32 милијарди денар неживот, 0,25 милијарди денари живот).

Структурата на Бруто исплатените штети за годината што завршува на 31 Декември 2017 година е презентирана во табелата подолу.



2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, работите од својот делокруг во областа на продажба ги остварува преку лиценцирани застапници во осигурување и осигурителни брокерски друштва.

Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје брои 8 вработени лица од кои сите се со ВСС освен едно лице кое е со средна стручна спрема.

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје е организирано како акционерско друштво со акционерски капитал од 215.706.400 денари .

Друштвото е основано под називот :

Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје.

Агенцијата за супервизија на осигурувањето со Решение број 09-636/2 од 17.05.2011 година издаде довола за вршење работи во осигурување во следните класи на осигурување:

- **Класа 19 – Осигурување на живот (освен она што е наведено во точките 20-23 од член 5 од ЗСО)**
- **Класа 20 - Осигурувањето на брак или породување**
- **Класа 1 – Дополнително осигурување од последици на несреќен случај – незгода со осигурување на живот**
- **Класа 2 – Дополнително здравствено осигурување со осигурување на живот**
- **Класа 21 - Осигурувањето на живот во врска со удели во инвестициони фондови, кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик во однос на промена на вредноста на инвестиционите купони или други хартии од вредност на инвестиционите фондови**

Осигурување на живот опфаќа осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на смрт, мешано осигурување на живот, рентно осигурување и осигурување на живот со поврат на премии (член 5 став 19 од Законот за Супервизија во Осигурување).

Здравствено осигурување покрива здравствено осигурување кое не е покриено со задолжителниот здравствено осигурување и тоа:

-доброволно здравствено осигурување согласно со Законот за доброволно здравствено осигурување и/или

-исплата на фиксни парични износи и/или

-надоместок за покритее на други трошоци кои не се покриени со доброволното здравствено осигурување.

3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО

УНИКА ЛАЈФ АД Скопје како Друштво за осигурување во областа на животното осигурување својата деловна политика и развојни влоувања ги ускладува со политика на матичното друштво УНИКА Австрија. УНИКА Австрија има имплементирано деловна политика која го анализира развојот и истата е именувана како УНИКА2.0

Со цел остварување на УНИКА 2.0 деловната политика УНИКА има изготвено правилник кој би требало да придонесе кон остварување на зацртаните цели. Истиот се состои од 5 главни точки:

- Воспоставување на најдобри професионални стандарди
- Развој и одржување на продажната мрежа
- Искористување на раното влегување на пазарите во развој
- Гарантирање на квалитет
- Засилување на стандардизацијата во сите свои деловни единици како низ членките на европската унија така и во пазарите во развој.

ГЕНЕРАЛНИ ПРОДАЖНИ МЕСТА

Како еден од главните чекори во остварување на целите од УНИКА 2.0 е развој на Генерални продажни места кои ќе придонесат кон развој и одржување на продажната мрежа.

Генерално продажно место е:

- Модерна, ексклузивна продажна канцеларија
- Обезбедува значителна бизнис независност и слобода од Генералната Дирекција
- Модел кој е компатибилен со визуелните стандарди на УНИКА

Генерален Агент е:

- партнер на интернационална корпорација и на Австрискиот пазарен лидер
- претставник на брендот на компанијата кој е застапен во 21 земја во светот
- менаџер кој раководи со своја продажна мрежа
- агент кој работи и во областа на животното и неживотното осигурување
- агент кој може да ти понуди широк спектар на производи
- претприемач чии заработки независат само од нивото на продажба туку и од остварување на поставените таргети и учеството во развојот на продажната мрежа.

Со цел развој на Генералните продажни места компанијата мора да развие и соодветна организациона структура при што ќе ги земе во предвид следниве точки :

- Подобрување на командната структура
- Воспоставување на опис и задолженија за секое работно место
- Воспоставување на линии за известување
- Хармонизација на продажниот со административниот процес
- Организирање на состаноци со Генералните продажни места на редовна основа.

Друштвото за осигурување ќе спроведе интензивна обука за своите вработени и агенти со цел да ги запознае со:

Вредностите на компанијата

- Системите и опремата (да им се презентираат ИТ системите и поврзаните прирачници)
- Продажните техники и производите кои се нудат од страна на компанијата
- Продажните стандарди до кои мора да се придржуваат

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје продажбата на своите продукти ја врши преку внатрешна мрежа, мрежа на надворешни лиценцирани застапници во осигурување, осигурително брокерски друштва и друштва за застапување во осигурување. Главен продажен канал на продажба од основање на Друштвото беше брокерско друштво, додека во текот на 2014, 2015, 2016 и 2017 година главен продажен канал е ексклузивната мрежа (мрежа на надворешни лиценцирани застапници во осигурување и друштва за застапување во осигурување)

Во иднина компанијата ќе се фокусира на организирање на продажни места во склад со целите запишани во УНИКА 2.0 програмата и формирање на генерални продажни места во кои покрај продажниот кадар ќе бидат вработени и лица од областа на финансиите и контролата.

Истотака компанијата ќе го зголеми и кадарот во сите сектори и во Генералната Дирекција. Истата ќе формира департмани за наплата на побарувањата и намалување на кредитниот ризик, департман за усогласеност со професионални стандарди и се планира зголемување на вработените во правниот и финансискиот сектор за 100%.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

4. ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ

Компанијата располага со два главни интерни системи, Финансово работење и ОСИС. И двата система се изработени од програмерската куќа УЛТРА.

За подготовка и продажба на другите видови на полиси зработен е WEB интерфејс со кои се пристапува до ОСИС програмата од сите канцеларии низ државата. Во одделни канцеларии каде има потреба за пристап и до други податоци од ОСИС програмата овозможена е VPN (виртуелна приватна мрежа) конекција од канцелариите до локалната мрежа во главната канцеларија.

Податоците од системот се чуваат на 3 локации со развиен систем за автоматско креирање на резервни копии и тоа активна и пасивна копија, покрај работната верзија верзија на податоците.

Се разбира системите се постојано во процес на развој и ги пратат најновите законски и подзаконски регулативи како и упатствата на Агенцијата за Супервизија во Осигурувањето (АСО). Истото така според договорот со УЛТРА се вршат дополнувања во однос на ново генерирани извештаи во електронска или печатена форма за различни потреби и институции.

Мрежната околина е заштитена со Firewall и рутер кои овозможуваат конекции кон интернет и кон внатре. Пристапот се верифицира преку доменски контролер и VPN сервер а истите овозможуваат и failover преку двата линка со кои UNIQA е поврзана со два различни интернет провајдери.

Со цел постигнување на оперативна стабилност на ИТ системите, понатамошно дигитализирање на процесите за работа со крајна цел збогатување на палетата на услугите кон клиентите главните насоки на работа и развој на ИТ секторот во рамките на Уника а.д. Скопје ќе бидат:

1. Во хардверскиот дел :
 - Редовно сервисирање и понатамошна модернизација на серверската и складишната (сториџ) инфраструктура како во примарната локација во Скопје така и во ДР локацијата во Струмица.
 - Инсталирање и работа со дополнителни ИТ административни алатки односно апликација за лог менаџмент на системите во двете локации.
2. Во софтверскиот дел :
 - Изработка и воведување на главната апликација за работа (core business – desktop application) - ОСИС нов модул за пресметка на ризик при превземање во осигурување за доброволните осигурувања.
 - Изработка и воведување во помошната апликација за работа OSIS-web на нови осигурителни продукти но и сервиси за електронско плаќање преку платежни карти или мобилна телефонија.
 - Изработка и воведување на CRM апликација преку која од страната на вработените на Уника ќе се следи и управува работата со клиенти во повеќе нивоа.
 - Изработка и воведување на интерен портал за вработените и агентите на Уника со кој ќе подобри внатрешната комуникацијата и синхронизација во сите нивоа.
 - Изработка и воведување на портал кон клиентите на Уника преку кој тие ќе можат да ги следат, нарачуваат и наплатуваат услугите на Уника брзо и ефикасно.
 - Изработка и воведување на мобилна апликација (Android/iOS) преку која клиентите ќе бидат информирани за услугите на Уника но и за други помошни услуги .
 - Изработка на модул за УНИК Линк производите

Во аспект на безбедност при работа особено со web апликациите и порталите ќе се примени на воведување на сервески сертификати (SSL) сертификати но за одредени услуги и на кориснички сертификати

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје воспоставува двостепен систем на управување. Управен и Надзорен одбор организирани согласно одредбите на Законот за трговски друштва и Законот за супервизија на осигурувањето.

Управувачкиот модел е претставен преку Управниот одбор составен од 3 члена кои поседуваат одобрение согласно Законот за супервизија на осигурувањето со 3 годишен мандат со право на повторен избор.

Надзорот над работењето на Друштвото се реализира преку Надзорниот одбор кој брои 4 члена со 3 годишен мандат.

Во Друштвото како самостојна и независна единица функционира и внатрешен ревизор кој согласно законските измени извештај за своето работење дава на Надзорниот одбор на Друштвото.

Овластен внатрешен ревизор на Друштвот е Г-ѓа Мирка Александрова



ОРГАНОГРАМ



UNIQA Лајф АД Скопје, друштво за животно осигурување
бул. ВМРО бр.3, 1000 Скопје
Тел.: +389 2 32 88 800
Интернет: www.uniqa.mk, E-Mail: info@uniqa.mk

Седиште: Скопје
ГПШ 65,12
ЕДБ: 4080011522414
ЕМБС: 6712339

* Седиштето на дирекцијата на Друштвото се наоѓа на следнава адреса:

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д. - Скопје
Бул. ВМРО бр.3, општина Центар,
1000 Скопје,
Република Македонија

Членови на УО УНИКА ЛАЈФ:

- | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--|
| 1. Претседател: | Дритон Азизи | со живеалиште на ул.11 Октомври бр.17/3-3 Куманово |
| 2. Член: | Александра Шкемби Антојска | со живеалиште на ул. Неврокопска бр.7 Скопје |
| 3. Член: | Емил Кратовалиев | со живеалиште на Бул,Кочо Рацин 10/15 Скопје |

Членови на НО на УНИКА ЛАЈФ:

- | | | |
|--------------------|---------------------|--|
| 1. Претседател: | Авни Понари | со живеалиште на ул. Никола Тупе 15/3 Тирана, Р.Албанија |
| 2. Член: | Елвис Понари | со живеалиште на ул. Никола Тупе 15/3 Тирана, Р.Албанија |
| 3. Член/Независен: | Едвин Хоџај | со живеалиште на ул. Дервиш Хима бр.114 Тирана, Р.Албанија |
| 4. Член | Гералд Мулер | роден на 05.01.1967 во Модлинг, Република Австрија |

Во текот на 2017 година, Управниот Одбор на Друштвото има одржано 35 состаноци, на кои се донесени бројни одлуки согласно кои на пример е направена измена на Статутот на Друштвото, добиена е дозвола од страна на АСО за работа во класа 21 за која е и воведен нов продукт – Јунит Линк, доби како и направени се бројни измени на условите и тарифите на постојните продукти. Исто така, Надзорниот Одбор во 2017 година има одржано 8 состаноци на кои има одлучувано по однос на прашањата кои спаѓаат во негова надлежност согласно член 373 од Законот за трговски друштва, како и согласно член 29 и 30 од Законот за супервизија на осигурување.

Управниот Одбор на Друштвото во текот на 2017 година има свикано три Собранија на Акционери, од кои едно редовно (годишно), и две вонредни на кое е донесена одлука за измена на Статутот на Друштвото и за воведување на класа 21, како и донесена одлука за назначување на овластен внатрешен ревизор на Друштвото.

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

Согласно член 384 од Законот за Трговски Друштва, примањата во Република Македонија на членовите на Управниот Одбор и Надзорниот одбор на Друштвото се како што следи:

- Приходи на Управниот одбор на Друштвото по основ плата

Рб.	Членови на Управен Одбор	Бруто Плата за 2017 година
1	Дритон Азизи	1.751.992 МКД
2	Александра Шкемби	822.779 МКД
3	Емил Кратовалиев	937.693 МКД

Сите горенаведени членови на Управниот Одбор на Друштвото се во редовен работен однос во Друштвото за осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје на 31.12.2016

- Дополнителни примања и надосместоци на трошоците од работен однос на членовите на Управниот Одбор

Рб.	Членови на Управен Одбор	Регрес за годишен одмор бруто износ
1	Дритон Азизи	41.130 МКД
2	Александра Шкемби	11.111 МКД
3	Емил Кратовалиев	11.111 МКД

Регресот за годишен одмор на членовите на Управниот Одбор на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје се исплатени од Друштвото за осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје.

- Други приходи на членовите на Управниот Одбор од Друштвото за осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје се:

Рб.	Членови на Управен Одбор	Други приходи – бруто износ
1	Александра Шкемби	53.130 МКД

Членовите на Надзорниот Одбор на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје немаат примања по основ на паушал или други основи од Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Овластен Ревизор

Согласно членовите 478 и 479 од Законот за трговски друштва, акционерите на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје на Годишното собрание на акционери одржано на ден 01.11.2017 година, донесе одлука бр.2017_0201_09 од 01.11.2017, со која го именуваше Друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје за овластен ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година.

Согласно член 129 од Законот за супервизија на осигурување. Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје до Агенцијата за супервизија на осигурување поднесе барање бр.1402-1764 од 06.11.2017 година за добивање на согласност Друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година. Во прилог на барањето Друштвото достави Одлука бр. бр.2017_0201_09 од 01.11.2017, од собранието на Акционери на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, за назначување на ревизор на Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година, заверена изјава од 6.11.2017 година од Претседателот на УО на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје г-дин Дритон Азизи дека Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје не е поврзано Друштво со назначеното Друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје, дека Друштвото не користело никакви консултантски услуги во последните 3 години и дека Друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје не извршило пет последователни ревизии на годишните биланси и годишните извештаи на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје.

Истотака доставена е и нотарски заверена изјава од лицето Гордана Никушева, управител на Друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје дека има повеќе од три години искуство во вршење на работи од ревизија, дека дека Друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје не е поврзано Друштво со Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, дека Друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје не давало никакви консултантски услуги во последните 3 години, дека Друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје не извршило пет последователни ревизии на годишните биланси и годишните извештаи на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје и дека во последните три години не му биле изречени мерки од страна на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија поткрепено со потврда бр.0302-325/02 од 02.11.2017 година на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија.

Постапувајќи согласно член 202 и член 222 став 3, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување, Агенцијата за супервизија го разгледа барањето и поднесената документација при што утврди дека кон барањето е приложена комплетната документација со која се докажува дека се исполнети условите од член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување при што донесе одлука заведена под бр.УП 19-2-287 од 14.11.2017 година каде дава согласност Друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје за 2017 година.

Контакт:

Друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје,

Ул.Филип Втори Македонски бр.3, Соравија бизнис центар 7 кат, 1000 Скопје, Република Македонија

Тел.+389 2 313 5220 Факс.+389 2 311 1811

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2017

Друштво за осигурување УНИКА А.Д Скопје брои 14 вработени лица, меѓу кои доминираат лицата со ВСС.

Број на вработени по кадровска структура (состојба на последниот ден од Периодот)							Просечен број на вработени (на база на сатнина)	Број на вработени во:	
100	101	102	103	104	105	106		прием во осигурување	ликвидација и проценка на штети
ДР	МР	ВСС	ВШС	ССС	НСС	Вкупно	107	108	109
0	1	10	0	3	0	10	14	2	1

Друштвото за осигурување УНИКА Лајф А.Д Скопје, работите од својот делокруг во областа на продажба ги остварува преку лиценцирани застапници во осигурување, осигурителни брокерски друштва и друштва а застапување во осигурување.

Во прилог се прикажани регистри со подетални информации за секој продажен канал.

- Регистар на застапници во осигурување

Име	Град
Наум Калачоски	Охрид
Весна Каракошва	Пехчево
Ерзана Мустафа	Тетово
Јетлум Фејско	Тетово
Арбен Пиперку	Дебар
Станојко Додевски	Крива Паланка
Урим Дани	Струга
Мимоза Божиновска	Скопје
Билјана Јанкуловска	Битола
Коце Костадинов	Кавадарци
Билјана Илческа Пауновска	Охрид
Менче Коцева	Велес
Васо Петров	Неготино
Илија Петковски	Битола
Билјана Темелковска	Битола
Александар Антовски	Скопје
Александар Петрушевски	Скопје
Елена Николоска	Охрид
Даниела Наковска	Свети Никола
Марија Захараиев	Кадаварди
Арбен Кадрија	Тетово
Николина Ралевски	Битола
Виган Беџети	Тетово

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Митко Ѓаваталиев	Гевгелија
Елена Трајкоска	Прилеп
Александар Дамјановски	Скопје
Ивана Коцева	Велес
Ќиро Јовсков	Кавадарци
Вангелица Весева	Струмица
Стефанија Манасиевска	Струмица
Катерина Пренкова	Скопје
Барије Мисини	Куманово
Елизабета Тодоровска	Битола
Фатон Идризи	Тетово
Биде Амбари	Дебар
Румен Атанасовски	Велес
Билјана Петровиќ	Струмица
Катерина Стојаноска	Охрид
Климе Стојаноски	Охрид
Ердин Далип	Охрид
Златко Лазаревски	Скопје
Јован Китановски	Скопје
Ќемал Садики	Тетово
Иван Петров	Скопје
Љупчо Русев	Струмица
Нада Костовска	Скопје
Васко Кокаланов	Скопје
Антонио Иванов	Струмица
Мартин Спасовски	Скопје
Љубиша Стошиќ	Скопје
Мартин Бошковски	Скопје

- Регистар на Друштва за застапување во осигурување

Друштво	Број	Директор	Лиценца	Контакт Број	E-mail	web
ЛАЈОН ИНС АД Скопје	6755054	Игор Георгиевски	09-3873/4 од 28.12.2011 год	02/2454 004 071/441 555	igor.georgievski@lionins.mk	www.lionins. mk
Фортис Про АД Скопје	6795722	Стефан Каранфиловиќ	09-1256/7 од 08.08.2012 год	/	s.karanfilovic@fortisbroker.mk	/
ЛАЈФ Визион АД Скопје	6958990	Моника Наумовска	07-1-858 од 12.06.2014 год	/	dime.sarov@lifevision.mk	/

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- Регистар на Осигурително Брокерски Друштва

Брокер	Директор	Бр.Решение	Контакт	е-маил адреса	веб	
ВФП Брокер	6008135	Блаже Петрески	11-23524/2 од 19.09.2006	02/3298 356 3298 472/355	wvpskopje@wvp.mk	www.wvp.mk /
Мобилити Брокер	6366067	Димитар Миновски	12-6568/7 од 15.04.2008	02/3181 400 факс. 3181 409	contact@mobilitybroker.com.mk	www.mobilitybroker.com.mk /
ВИАС Брокер	5777291	Фарук Абедин	12-457/3 од 31.03.2008	02/3133 461 02/3220 832	wiass@t-home.mk	www.wiass.mk /
АМ Брокер	6923054	Елена Тодоровски	УП 07-1-1011 од 26.12.2013	/	zv@automakedonija.com.mk	/ /
СН Брокер	7000324	Христо Кондовски	УП 07-1-1011 од 26.12.2013	/	-	/ /
Сејф Инвест Брокер	6161570	Катерина Јованоска	УП 07-1365 од 11.07.2013	02/3109 168	katerina.jovanoska@safe-invest.com	www.safe-invest.com.mk /
Мак Тренд Брокер	7000901	Горјан ТрајковскиРобертине Ивановски	УП 07-2-1438 од 28.11.2014	/	robertina.ivanovska@maktrendbroker.mk	www.maktrendbroker.mk /
ЦЕРТУС Брокер	6782817	Горан Стојкович Трајче Митровски	09-656/2 од 18.04.2012	02 3256-391, 3256-392	info@certus.mk	www.certus.mk /
Наше осигурување Брокер	6519695	Верица Ѓоргиевска	12-23704/2 од 27.07.2009	03/3270 221	info@naseosiguruvanje.com.mk	www.naseosiguruvanje.com.mk /
КМК Брокер	6567495	Атанас Стојковски	09-102/2 од 26.02.2010	02/3217 568	info@kmkbroker.mk	www.kmkbroker.mk /
ЕОС Брокер	7123590	Оливера Радическа	УП 19-1-37 од 01.04.2016		radiceska@elektroelement.com.mk	
МЕГА Брокер	6892469	Горан Василевски		02/3116 001	info@mbroker.com.mk	www.megabroker.com.mk
Ризико Брокер		Борис Спасовски	UP-19-1-36 од 19.06.2017		office@riziko.mk	
ВИН Брокер						

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

7. ОСТВАРУВЊА НА ПЛАНОТ

Опис на позиција	Број на позиција	Износ	Износ	% на остварување
		Остварено	План	
1	2	3	4	5
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200	98.842.715	113.121.263	-12,62%
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	86.389.128	95.192.737	-9,25%
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	86.445.890	96.802.000	-10,70%
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		0	0,00%
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		0	0,00%
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		0	0,00%
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		0	0,00%
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	56.762	1.609.263	-96,47%
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		0	0,00%
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		0	0,00%
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	11.127.844	13.995.675	-20,49%
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		0	0,00%
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212	0	0	0,00%
2.1 Приходи од наемнини	213		0	0,00%
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		0	0,00%
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		0	0,00%
3. Приходи од камати	216	7.466.365	10.418.224	-28,33%
4. Позитивни курсни разлики	217	2.463.223	1.622.930	51,78%
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	58.348	0	0,00%
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219	0	0	0,00%
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		0	0,00%
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		0	0,00%
6.3 Останати финансиски вложувања	222		0	0,00%
7. Останати приходи од вложувања	223	1.139.908	1.954.521	-41,68%
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a		0	0,00%
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	254.517	1.209.512	-78,96%
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	1.071.226	2.723.339	-60,66%
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226	97.508.118	102.079.534	-4,48%
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	5.840.502	8.446.624	-30,85%
1. Бруто исплатени штети	228	6.047.211	7.219.337	-16,24%
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		0	0,00%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		0	0,00%
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		0	0,00%
5. Промени во бруто резервите за штети	232	-206.709	1.227.287	-116,84%
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		0	0,00%
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		0	0,00%
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	47.881.098	42.360.575	13,03%
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236	47.881.098	42.360.575	13,03%
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237	47.881.098	42.360.575	13,03%
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		0	0,00%
2. Промени во еквизационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239	0	0	0,00%
2.1. Промени во бруто еквизационата резерва	240		0	0,00%
2.2 Промени во бруто еквизационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		0	0,00%
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242	0	0	0,00%
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		0	0,00%
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		0	0,00%
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245	377.122	35.000	977,49%
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246	377.122	35.000	977,49%
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		0	0,00%
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	410.931	171.156	140,09%
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249	0	0	0,00%
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250	410.931	171.156	140,09%
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251	35.805.727	44.165.579	-18,93%
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	252	19.456.965	31.060.600	-37,36%
1.1 Провизија	253	19.456.965	29.040.600	-33,00%
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а	0	2.020.000	-100,00%
1.3 Останати трошоци за стекнување	254	0	0	0,00%
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255	0	0	0,00%
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256	16.348.762	13.104.979	24,75%
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257	1.747.043	1.513.656	15,42%
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258	6.432.773	5.701.866	12,82%
2.2.1 Плати и надоместоци	258а	4.205.219	3.726.883	12,83%
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б	369.084	307.613	19,98%
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в	1.700.672	1.489.594	14,17%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г	0	0	0,00%
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д	157.798,00	177.776	-11,24%
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	1.407.451	1.362.082	3,33%
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260	6.761.495	4.527.375	49,35%
2.4.1 Трошоци за услуги	260а	4.830.441	2.430.249	98,76%
2.4.2 Материјални трошоци	260б	588.516	1.519.539	-61,27%
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в	1.342.538	577.587	132,44%
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261	2.236.297	2.147.477	4,14%
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262	0	0	0,00%
2. Трошоци за камати	263	0	71.855	-100,00%
3. Негативни курсни разлики	264	2.229.506	2.075.622	7,41%
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265	4.241	0	100,00%
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266	0	0	0,00%
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		0	0,00%
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		0	0,00%
5.3 Останати финансиски вложувања	269	0	0	0,00%
6. Останати трошоци од вложувања	270	2.550	0	100,00%
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	3.752.085	3.068.060	22,30%
1. Трошоци за превентива	272	0	0	0,00%
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	3.752.085	3.068.060	22,30%
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	476.464	988.404	-51,79%
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУПУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	727.892	696.659	4,48%
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276	1.334.597	11.041.729	-87,91%
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277	0	0	0,00%
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	449.978	1.504.173	-70,08%
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279			0,00%
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280	884.619	9.537.556	-90,72%
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281	0	0	0,00%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

8. ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на животно осигурување:

1. Живот Плус

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително патничко здравствено осигурување со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

2. Живот Плус Здравје

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

3. Лојалност

Карактеристики на продукт

- ✓ Договорувач на осигурување е правно лице
- ✓ Осигурено лице е физичко лице вработено кај договорувачот
- ✓ Минимален период на осигурување е 5 години
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е од 15 до 65 години
- ✓ Корисници на осигурувањето ќе бидат лицата наведени од страна на осигуреникот

4. Колективно животно осигурување

Карактеристики на продукт

- ✓ Период на осигурување минимум 5 години
- ✓ Пресметковна пристапна старост се зема 36 години
- ✓ Минимална премија за осигурување 60 евра
- ✓ Една осигурителна сума во случај на доживување
- ✓ Една осигурителна сума во случај на смрт
- ✓ Продуктот е со учество во добивка

5. Кредит Лајф

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Периодот на осигурување е ист со периодот на исплата на кредитот
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е минимум 18, меѓутоа истата неможе да биде поголема од 70 години
- ✓ Осигурената сума се исплаќа во случај на смрт или трајна целосна работна неспособност на осигуреникот
- ✓ Продуктот не е со учество во добивка

6. РИЗИКО

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

7. Ризико Кредит

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума
- ✓ Период на осигурување е поврзан со периодот на исплата на кредитот и може да биде од 1 до 30 години
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 18 до 65 години
- ✓ Во случај кога две или повеќе лица се осигурени за истиот кредит, осигурената сума ќе се подели пропорционално помеѓу овие лица, освен ако не е поинаку договорено со полисата.

8. Футура

Карактеристики на продукт

- ✓ долгорочно штедење и финансиска заштита на детето.
- ✓ Осигуреник може да биде дете од неговото раѓање до 13 годишна старост во моментот на стапување на осигурувањето.
- ✓ Договор се заклучува со осигурително покристие до навршување на 18 години од животот на осигуреникот
- ✓ можност за договарање на дополнително осигурување (дневен надомест за болнички престој поради болест или несреќа, фиксен надомест во случај на кршење на коски и зглобови, хирушки интервенции).
- ✓ Осигурената сума може да се искористи
 - Еднократно (со навршување на 18 години) - осигуреникот ја добива осигурената сума на која и се додава и остварената добивка.
 - Ануитетно – во вид на месечна или годишна рента во наредните 4 до 7 години (стипендија за школување) на која и се додава и остварената добивка.
 - Еднократно за венчавање (најдоцна до навршување на 25 години) - доколку осигуреникот стапи во брак од навршување на 18 до 25 години, договорената осигурена сума, на која и се додава и остварената добивка, ќе биде исплатена кога осигурениот случај „брак“ ќе се склучи.

9. Јунит Линк

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување каде вложувањата се вршат во инвестициони фондови, каде осигуреникот го носи инвестициониот ризик,
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 30 години.
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 18 до 65 години
- ✓ Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 75 години старост.

10. Комфорт

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување, како и во случај на настанување на болестите покриени со осигурувањето.
- ✓ Со прооодуктот се осигурани и сите деца на осигуреникот од осигурен случај – настанување на болести покриени со осигурувањето.
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 25 години.
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години
- ✓ Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 70 години старост.

Дритон Азизи

Претседател на УО

УНИКА ЛАЈФ АД Скопје



Неревидирана
годишна сметка

Неревидирана годишна сметка

Годишната сметка на Друштвото се состои од билансот на состојба на 31 декември 2017 година и билансот на успех за годината тогаш завршена.

Формата и содржината на годишната сметка е регулирана во *“Правилникот за пропишување на формата и содржината на годишната сметка”* ("Правилникот") објавен во Службен весник на Република Македонија.

Пропишаната форма и содржина на годишната сметка во Правилникот, се разликува од изискувањата за формата и содржината на финансиските извештаи изготвени во согласност со сметководствената рамка наведена во ревидираните финансиски извештаи. Последователно, постојат разлики во презентацијата на ставките од билансот на состојба и билансот на успех во годишната сметка и ставките во ревидираните финансиските извештаи.

Годишната сметка на Друштвото беше надвор од опсегот на нашиот ангажман и не беше предмет на нашата ревизија. Последователно, ние не изразуваме мнение за истата.

ЕМБС: 06712339
 Целосно име: Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје
 Вид на работа: 600
 Тип на годишна сметка: Сметка за животно осигурување
 Тип на документ: Годишна сметка
 Година : 2017

Листа на прикачени документи:
 Објаснувачки белешки
 Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
					756.827,00
1	- - АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	1.200.316,00			0,00
2	-- Гудвил	0,00			756.827,00
3	- - Останати нематеријални средства	1.200.316,00			3.242.398,00
4	- - Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	3.293.342,00			1.382.024,00
5	-- Недвижности (006+007)	1.689.738,00			0,00
6	-- Земјиште	0,00			1.382.024,00
7	-- Градежни објекти	1.689.738,00			403.051,00
8	-- Постројки и опрема	601.371,00			1.457.323,00
9	-- Транспортни средства	1.002.233,00			0,00
10	- - Аванси за набавка на материјални средства	0,00			0,00
11	-- Материјални средства во подготовка	0,00			0,00
12	-- Останати материјални средства	0,00			391.807.921,00
13	-- В. ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	341.974.037,00			20.442.268,00
14	-- I. ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА	0,00			0,00
15	- - II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)	2.554.131,00			0,00
16	-- Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во подружници	0,00			0,00
17	- - Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
18	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
19	-- Побарувања по дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
20	- - Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	2.554.131,00			0,00
21	- - III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	339.419.906,00			371.365.653,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	109.619.511,00			115.472.991,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	109.619.511,00			112.864.393,00
24	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	12.693.040,00			2.767.195,00
25	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	96.926.471,00			110.097.198,00
26	- - Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	0,00			0,00
27	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	0,00			0,00
28	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	0,00			0,00
29	- - Акции, удели и останати сопственички инструменти	0,00			2.008.598,00
30		0,00			

	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)		
31	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	0,00	0,00
32	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	0,00	0,00
33	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	0,00	2.608.598,00
34	-- Деривативни финансиски инструменти	0,00	0,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	229.800.395,00	255.892.662,00
36	-- Депозити	229.466.486,00	255.469.617,00
37	-- Дадени заеми обезбедени со хипотека	0,00	0,00
38	-- Останати дадени заеми	333.909,00	423.045,00
39	-- Останати пласмани	0,00	0,00
40	-- IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	0,00	0,00
41	-- Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	0,00	397.122,00
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	0,00	0,00
43	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	0,00	0,00
44	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	0,00	0,00
45	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	0,00	0,00
46	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	0,00	0,00
47	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	0,00	0,00
48	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквизационата резерва (законски пропишана резерва за несигурно утврдена штета)	0,00	0,00
49	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останати осигурително технички резерви	0,00	0,00
50	-- Г. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	0,00	0,00
51	-- Е. ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	13.452.510,00	12.389.207,00
52	-- I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	6.029.246,00	6.763.101,00
53	-- Побарувања од осигуреници	6.029.246,00	6.763.101,00
54	-- Побарувања од застапници и од посредници	0,00	0,00
55	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	0,00	0,00
56	-- II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	0,00	0,00
57	-- III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	7.423.264,00	5.626.106,00
58	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	0,00	0,00
59	-- Побарувања по основ на вложувања	6.130.223,00	4.323.996,00
60	-- Тековни даночни средства	0,00	0,00
61	-- Останати побарувања	1.293.041,00	1.302.110,00
62	-- Ж. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	17.046.458,00	16.941.605,00
63	-- З. ЗАЛИХИ	25.451,00	42.551,00
64	-- С. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0,00	0,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	290.060,00	290.060,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	377.282.174,00	425.847.691,00
67	-- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	0,00	0,00
68		186.137.441,00	187.022.060,00

	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)		
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	215.706.400,00	215.706.400,00
70	-- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	0,00	0,00
71	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	0,00	0,00
72	-- IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	0,00	0,00
73	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	0,00	0,00
74	-- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)	0,00	0,00
75	-- Законски резерви	0,00	0,00
76	-- Резерви за сопствени акции	0,00	0,00
77	-- Статутарни резерви	0,00	0,00
78	-- Останати резерви	0,00	0,00
79	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	10.000,00	10.000,00
80	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	29.778.417,00	29.578.959,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	199.458,00	884.619,00
82	-- X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	0,00	0,00
83	-- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	0,00	0,00
84	-- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	0,00	0,00
85	-- Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	0,00	0,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	182.082.159,00	229.813.310,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	1.902.826,00	1.959.588,00
88	-- Бруто математичка резерва	179.904.425,00	227.785.523,00
89	-- Бруто резерви за штети	274.908,00	68.199,00
90	-- Бруто резерви за бонуси и попусти	0,00	0,00
91	-- Бруто еквилизациона резерва	0,00	0,00
92	-- Бруто останати осигурително технички резерви	0,00	0,00
93	-- Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	0,00	377.122,00
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	253.428,00	367.808,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	253.428,00	367.808,00
96	-- Останати резервирања за ризици и неизвесности	0,00	0,00
97	-- Г. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0,00	0,00
98	-- Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	0,00	0,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	8.809.146,00	8.267.391,00
100	-- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)	0,00	0,00
101	-- Обврски спрема осигуреници	0,00	0,00
102	-- Обврски спрема застапници и посредници	0,00	0,00
103	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	0,00	0,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	0,00	0,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	8.809.146,00	8.267.391,00
106	-- Обврски по основ на финансиски вложувања	0,00	0,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	7.024.505,00	6.388.623,00
108	-- Обврски кон вработените	702.397,00	585.139,00
109	-- Тековни даночни обврски	182.810,00	49.217,00
110	-- Останати обврски	899.434,00	1.244.412,00
111	-- З. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0,00	0,00
112	-- С. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	0,00	0,00
113		377.282.174,00	425.847.491,00

-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ
(068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)

114

-- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА

0,00

0,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	83.153.146,00			98.842.715,00
202	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	72.607.893,00			86.389.128,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	72.991.187,00			86.445.890,00
204	-- Бруто полисирана премија за соосигурување	0,00			0,00
205	-- Бруто полисирана премија за реосигурување /ретроцесија	0,00			0,00
206	-- Бруто полисирана премија пренесена во соосигурување	0,00			0,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	0,00			0,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија	383.294,00			56.762,00
209	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за соосигурување	0,00			0,00
210	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување	0,00			0,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	9.795.304,00			11.127.844,00
212	-- Приходи од вложувања во друштва во група (213+214+215+216+217+218)	0,00			0,00
213	-- Приходи од камати од друштва во група	0,00			0,00
214	-- Приходи од курсни разлики од друштва во група	0,00			0,00
215	-- Приходи од дивиденди од друштва во група	0,00			0,00
216	-- Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група	0,00			0,00
217	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во друштва во група	0,00			0,00
218	-- Останати приходи од вложувања во друштва во група	0,00			0,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	9.235.197,00			9.987.936,00
220	-- Приходи од камати	8.591.457,00			7.460.365,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	643.740,00			2.463.223,00
222	-- Приходи од дивиденди	0,00			0,00
223	-- Нереализирани добивки од вложувања	0,00			58.348,00
224	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)	0,00			0,00
225	-- Финансиски вложувања расположливи за продажба	0,00			0,00
226	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	0,00			0,00
227	-- Останати финансиски средства и вложувања	0,00			0,00
228	-- Останати приходи од вложувања (229+233)	560.107,00			1.139.908,00
229	-- Приходи од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста (230+231+232)	0,00			0,00
230	-- Зголемување на вредноста на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	0,00			0,00
231	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	0,00			0,00
232	-- Приходи од наемнини од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	0,00			0,00
233	-- Останати приходи од вложувања	560.107,00			1.139.908,00
234		58.467,00			754.417,00

	- - III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		
235	- - IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	691.482,00	1.071.226,00
236	- - Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	82.496.794,00	97.908.118,00
237	- - I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	5.325.115,00	5.840.502,00
238	- - Бруто исплатени штети	6.056.490,00	6.047.211,00
239	- - Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	0,00	0,00
240	- - Бруто исплатени штети-дел за соосигурување	0,00	0,00
241	- - Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија	0,00	0,00
242	- - Промени во бруто резервите за штети	-731.375,00	-206.709,00
243	- - Промени во бруто резервите за штети-дел за соосигурување	0,00	0,00
244	- - Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување	0,00	0,00
245	- - II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	38.530.420,00	47.881.098,00
246	- - Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)	38.530.420,00	47.881.098,00
247	- - Промени во бруто математичка резерва	38.530.420,00	47.881.098,00
248	- - Промени во бруто математичка резерва-дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00
249	- - Промени во еквизациона резерва, нето од реосигурување (250-251)	0,00	0,00
250	- - Промени во еквизациона резерва, нето од реосигурување	0,00	0,00
251	- - Промени во бруто еквизациона резерва-дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00
252	- - Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување (253-254)	0,00	0,00
253	- - Промени во останати бруто технички резерви	0,00	0,00
254	- - Промени во останати бруто технички резерви-дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00
255	- - III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257)	0,00	377.122,00
256	- - Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот	0,00	377.122,00
257	- - Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот- дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00
258	- - IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	300.607,00	410.931,00
259	- - Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	0,00	0,00
260	- - Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	300.607,00	410.931,00
261	- - V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	33.303.496,00	35.805.727,00
262	- - Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	20.365.625,00	19.456.965,00
263	- - Провизија	20.365.625,00	19.456.965,00
264	- - Останати трошоци	0,00	0,00
265	- - Промена во одложените трошоци за стекнување	0,00	0,00
266	- - Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	0,00	0,00
267	- - Административни трошоци (268+269+275+276)	12.937.871,00	16.348.762,00

268	- - Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	1.349.578,00	1.747.043,00
269	- - Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	5.777.331,00	6.432.773,00
270	- - Плати и надоместоци	3.797.958,00	4.205.219,00
271	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	350.573,00	359.084,00
272	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.534.354,00	1.700.672,00
273	- - Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	0,00	0,00
274	- - Останати трошоци за вработените	94.446,00	157.798,00
275	- - Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	984.874,00	1.407.451,00
276	- - Останати административни трошоци (277+278+279)	4.826.088,00	6.781.495,00
277	- - Трошоци за услуги	3.430.153,00	4.830.441,00
278	- - Материјални трошоци	620.576,00	588.516,00
279	- - Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	775.359,00	1.342.538,00
280	- - VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	1.184.191,00	2.236.297,00
281	- - Расходи од вложувања во друштва во група (282+283+284+285+286)	0,00	0,00
282	- - Расходи за камати од друштва во група	0,00	0,00
283	- - Расходи за курсни разлики од друштва во група	0,00	0,00
284	- - Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група	0,00	0,00
285	- - Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања друштва во група	0,00	0,00
286	- - Останати финансиски расходи од друштва во група	0,00	0,00
287	- - Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	1.184.191,00	2.236.297,00
288	- - Расходи за камати	142,00	0,00
289	- - Расходи за курсни разлики	1.184.049,00	2.229.506,00
290	- - Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања	0,00	4.241,00
291	- - Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања (292+293)	0,00	0,00
292	- - Финансиски вложувања расположиви за продажба	0,00	0,00
293	- - Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	0,00	0,00
294	- - Реализирани загуби од продажба на останати вложувања	0,00	0,00
295	- - Останати расходи од вложувања (296+297)	0,00	2.550,00
296	- - Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	0,00	0,00
297	- - Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања	0,00	2.550,00
298	- - VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	3.576.601,00	3.752.085,00
299	- - Трошоци за превентива	0,00	0,00
300	- - Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	3.576.601,00	3.752.085,00
301	- - VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	276.364,00	1.204.356,00
302	- - Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	21.590,00	476.464,00
303	- - Останати финансиски и други расходи	254.774,00	727.892,00
304	- - Удел во добивката на придружените друштва	0,00	0,00
305	- - Удел во загубата на придружените друштва	0,00	0,00

306	-- Добивка за деловната година (201+304) - (236+305)	656.352,00	1.334.597,00
307	-- Загуба за деловната година (236+305) -- (201+304)	0,00	0,00
308	-- Нето добивка од прекинати работења	0,00	0,00
309	-- Нето загуба од прекинати работења	0,00	0,00
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	656.352,00	1.334.597,00
311	-- Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308)	0,00	0,00
312	-- Данок на добивка	456.894,00	449.978,00
313	-- Одложени даночни приходи	0,00	0,00
314	-- Одложени даночни расходи	0,00	0,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	199.458,00	884.619,00
316	-- ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314)	0,00	0,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	10,00	14,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
319	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	199.458,00	884.619,00
320	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00	0,00
321	-- Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	0,00	0,00
322	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	0,00	0,00
323	-- Загуба која се однесува на неконтролираното учество	0,00	0,00
324	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	6,00	25,00
325	-- Вкупна основна заработувачка по акција	6,00	25,00
326	-- Вкупна разводнета заработувачка по акција	0,00	0,00
327	-- Основна заработувачка по акција од прекинато работење	0,00	0,00
328	-- Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	0,00	0,00
329	-- Добивка за годината	199.458,00	884.619,00
330	-- Загуба за годината	0,00	0,00
331	-- Останата сеопфатна добивка (333+335+337+339+341+343) - (334+336+338+340+342+344)	0,00	0,00
332	-- Останата сеопфатна загуба (334+336+338+340+342+344) - (333+335+337+339+341+343)	0,00	0,00
333	-- Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	0,00	0,00
334	-- Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	0,00	0,00
335	-- Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	0,00	0,00
336	-- Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	0,00	0,00
337	-- Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	0,00	0,00
338	-- Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	0,00	0,00
339	-- Промени на ревалоризациските резерви за материјални и нематеријални средства(+)	0,00	0,00
340	-- Промени на ревалоризациските резерви за материјални и нематеријални средства(-)	0,00	0,00
341	-- Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	0,00	0,00
342	-- Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	0,00	0,00
343		0,00	

	-- Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)		
344	-- Удел во останата сеопфатна загуба на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00	0,00
345	-- Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	0,00	0,00
346	-- Нето останата сеопфатна добивка (331-345)	0,00	0,00
347	-- Нето останата сеопфатна загуба (345-331) или (332+345)	0,00	0,00
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	199.458,00	884.619,00
349	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00	0,00
350	-- Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	0,00	0,00
351	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (330+347) или (330-346) или (347-329)	0,00	0,00
352	-- Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00	0,00